



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинговодство 60802-603-1125

Петок, 26 јануари 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 800 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

63.

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и член 57 став 1 од Законот за кинговодството („Службен лист СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Уредбата за контниот план и за билансите за организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77), во член 1 став 1 зборовите: „заедницата на организациите на здружениот труд и другите облици на здружување на организациите на здружениот труд, земјоделските“ се заменуваат со зборовите: „основната задружна организација, земјоделската задруга, сложената земјоделска задруга, основната организација на кооперантите, работната организација на кооперантите, занаетчиската“.

По став 2 се додава нов став кој гласи:

„Деловната заедница преку која се врши остварувањето на заедничкиот приход за работењето во врска со остварувањето и распоредувањето на заедничкиот приход води посебно кинговодство по системот на единствени сметки пропишани со Контниот план за организациите на здружен труд.“

Член 2

Во член 2 став 1 зборовите: „искажува на“ се заменуваат со зборовите: „искажува по“.

Член 3

Член 4 се менува и гласи:

„Заедничкиот приход, вкупниот приход, потрошените средства, заедничкиот доход и распоредот на заедничкиот доход, доходот на организацијата на здружениот труд и распоредот на доходот, чистиот доход и распоредот на чистиот доход, организација на здружениот труд ги искажува на обрасците: Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година и Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година, што се отпечатени кон оваа уредба и се нејзин составен дел.“

Член 4

Во член 6 по зборовите: „Образецот Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината“ се додаваат цртичка и зборовите: „Биланс на успехот“.

Член 5

Во член 7 зборовите: „Посебни податоци кон Билансот на успехот“ се заменуваат со зборовите: „Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот“.

Член 6

Измени и дополненија на Контниот план за организациите на здружениот труд, на Образецот

Биланс на состојбата на — 19 — година и на Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година, се отпечатени како прилог кон оваа уредба.

Образецот Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината од 1 јануари до — 19 — година и Образецот Посебни податоци кон билансот на успехот од 1 јануари — 19 — година се заменуваат со нов Образец Посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година, што е отпечатен како прилог кон оваа уредба.

Член 7

Оваа уредба се применува врз водењето на кинговодството од 1 јануари 1977 година.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 35

18 јануари 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Во Контниот план за организациите на здружениот труд се вршат следните измени и дополненија:

1 во групата на контото „03 — Здружени средства“:

— по контото „037 — Вложени средства во странски фирми“ се додава ново konto 038, кое гласи:

„038 — Здружени средства за развој на материјалната основа на здружениот труд во ОПЗ“,

— називот на контото 083 се менува и гласи:

„083 — Други здружени средства на заедничката потрошувачка“,

— називот на контото 084 се менува и гласи:

„084 — Други пласмани на средствата на заедничката потрошувачка“,

— називот на контото 085 се менува и гласи:

„085 — Објекти на заедничката потрошувачка во употреба“;
 — називот на контото 086 се менува и гласи:
 „086 — Опрема на заедничката потрошувачка во употреба“;
 2) во групата на контата 01 — Парични средства“:

— називот на контото 102 се менува и гласи:
 „102 — Девизна сметка“,
 — по контото 106 — Проодна сметка“ се додава ново konto 107, кое гласи:
 „107 — Проодна девизна сметка“;

3) во називот на групата на контата „12 — Побарувања од купувачи“ зборовите: „од купувачи“ се заменуваат со зборовите: „по основ на продажба“,
 — во називот на контото 120 зборовите: „од стопанската дејност“ се бришат,
 — називот на контото 126 се менува и гласи:
 „126 — Побарувања по основ на компензации, регреси, премии и др.“;

4) во групата на контата „13 — Други побарувања од деловните односи“, по контото 135 — Побарувања по основ на повеќе платени други обврски од доходот“ се додава ново konto 136 кое гласи:
 „136 — Побарувања по основ на надомест на личните доходи и додатоци“;

5) во групата на контата 14 — Побарувања од заедничкиот приход и од заедничкиот доход“ контата 140, 144, 145 и 148 се заменуваат со нови контата, кои гласат:
 „140 — Побарувања за предадени производи
 141 — покриени побарувања од заедничкиот приход
 142 — Побарувања по распореден заеднички приход
 145 — Побарувања од заедничкиот доход“;

6) во групата на контата 16 — Финансиски и пресметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ“ називите на контата 160, 165 и 166 се менуваат и гласат:
 „160 — Побарувања за пренесени средства по основ на загуба во текот на годината
 165 — Краткорочно здружени средства
 166 — Долгорочно здружени средства“;

7) во групата на контата „17 — Финансиски и пресметковни односи со претпријатијата и погоните во странство“ контото „170 — Побарување по основ на продажба“ се брише;
 8) групата на контата „18 — Пресметан доход во залихи“ и контата во таа група се менуваат и гласат:
 „18 — Разграничен дел од доходот по основ на залихи
 180 — Разграничени лични доходи по основ на залихи
 181 — Разграничени лични доходи по основ на залихи на готови производи
 182 — Разграничени други издатоци од доходот по однос на залихи“;

9) во групата на контата „19“ — Активни временски разграничувања називот на контото 194 се менува и гласи:
 „194 — Наплатени приходи од заедничкиот приход“;

10) во групата на контата „24 — Обврски од заедничкиот приход и од заедничкиот доход“ контата 240, 244, 245 и 248 се заменуваат со нови контата, кои гласат:
 „240 — Обврски за преземени производи

241 — Покриени обврски по заедничкиот приход
 242 — Обврски по распоредениот заеднички приход“;

245 Обврски од заедничкиот доход“;

11) групата на контата „25 — Аконтации на личните доходи“ и контата во таа група се менуваат и гласат:
 „25 — Лични доходи
 250 — Личен доход од работниот однос
 251 — Надомести на личниот доход за време на боледување
 252 — Надомести на личниот доход за иновации, рационализации и сл.
 253 — Други надомести на личниот доход
 256 — Разграничени лични доходи по основ на залихи
 257 — Распоредени средства од чистиот доход за лични доходи“;

12) во групата на контата „26 — Финансиски и пресметковни односи помеѓу ООЗТ во рамките на ОЗТ“ називите на контата 260, 261, 265 и 266 се менуваат и гласат:
 „260 Обврски за примени средства по основ на загуба во текот на годината
 261 — Обврски спрема работната заедница
 265 — Обврски за краткорочно здружени средства
 266 — Обврски за долгорочно здружени средства“;

13) во групата на контата „27 — Финансиски и пресметковни односи со претпријатијата и погоните во странство“ контото „270 — Обврски по основ на купување“ се брише;

14) групата на контата „28 — Обврски по запрени даноци и придонеси од личниот доход“ и контата во таа група се менуваат и гласат:
 „28 — Обврски за лични доходи и надомести на личните доходи
 280 — Обврски за чистиот личен доход од работниот однос
 281 — Обврски за надомести на чистиот личен доход за време на боледување
 282 — Обврски за надомести на чистиот личен доход за иновации, рационализации и сл.
 283 — Обврски за други надомести на чистиот личен доход
 284 — Обврски за даноци и придонеси од личниот доход
 285 — Обврски за придонес за станбена-та изградба од личниот доход“;

15) во групата на контата „29 — Пасивни временски разграничувања“ називот на контото 294 се менува и гласи:
 „294 — Пресметани приходи од заедничкиот приход“;

16) групата на контата „45 — Вкалкулиран дел од доходот“ и контата во таа група се бришат;

17) во групата на контата „60 — производство“ контото „605 — Производство, недовршени производи, полупроизводи и делови за кои се користат и средства од други“ се брише;

18) во групата на контата „63 — Готови производи“ — називот на контото 631 се менува и гласи:
 „631 — Готови производи предадени за заедничка работа односно заедничко работење“;

— контото „635 — Готови производи и услуги во пресметка“ се брише;

19) групата на контата „64 — Готови производи од производството за кое се користени и средства од други“ и контата во таа група се бришат;

20) во групата на контата „65 — Производи преземени од производители“ контото „655 — Производи и услуги преземени од производители во пресметка“, се брише;

21) во групата на контата „66 — Стоки“ контото „665 — Стоки во пресметка“ се брише;

22) групата на контата „69 — Вкалкулиран доход во залихи“ и контата во таа група се бришат;

23) називот на класата 7 се менува и гласи:

„КЛАСА 7: Заеднички приход, вкупен приход и нивно распоредување“;

24) во групата на контата „70 — Распоред на заедничкиот приход“:

— во називот на контото 700, зборовите: „со продажба преку работната организација се заменуваат со зборовите: „на домашниот пазар преку производствена ОЗТ“;

— во називот на контото 701, зборовите: „со продажба преку сложена организација на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „со извоз преку производствена ОЗТ“;

25) во групата на контата „71 — Трошоци за продадени производи и услуги“ контото „713 — Трошоци за продадени производи од производство за кое се користени и средства од други“ се брише;

26) во групата на контата „73 — Други трошоци на работењето“, по контото „736 — Покритие на загуба на претпријатие во странство“ се додава ново konto 737, кое гласи:

„737 — Негативни курсни разлики“;

27) во групата на контата „75 — Остварени заеднички приходи“:

— во називот на контото 750, зборовите: „со продажба преку работната организација“ се заменуваат со зборовите: „на домашниот пазар преку производствена ОЗТ“;

— во називот на контото 751, зборовите: „со продажба преку сложена организација на здружениот труд“ се заменуваат со зборовите: „со извоз преку производствена ОЗТ“;

28) во групата на контата „76 — Приходи“:

— називот на контото 763 се менува и гласи:

„763 — Приходи остварени од заеднички приходи на домашниот пазар“;

— во називот на контото 767, по зборовите: „Приходи“ се додаваат зборовите: „на странскиот пазар“;

29) во групата на контата „78 — Други приходи“ по контото „786 — Приходи од претпријатијата во странство“ се додава ново konto 787 кое гласи:

„787 — Позитивни курсни разлики“;

30) во групата на контата „79 — Финансиски резултат“, контото „795 — Вкалкулиран доход содржан во продадените производи и услуги“ и контото „796 — Вкалкулиран доход на ОЗТ на прометната дејност“ се бришат;

31) називот на класата 8 се менува и гласи:

„КЛАСА 8: Заеднички доход, доход и нивни распоред“;

32) во групата на контата „81 — Распоред на заедничкиот доход“:

— во називот на контото 810, по кратенката: „ОЗТ“ се додаваат зборовите: „по основ на надомест за стопанисување со здружени средства“;

— контото „812 — Дел од заедничкиот доход што им припаѓа на странски лица“ — се брише,

— во називот на контото 813, зборот: „камати“ се заменува со зборовите: „поврат“ на вредноста на здружените средства“;

33) во групата на контата „83 — Распоред на делот од доходот за придонеси и даноци“:

— во називот на контото 831, по зборот: „наука“ се додаваат зборовите: „култура“;

— називот на контото 832 се менува и гласи:

„832 — Придонес од доходот на СИЗ за домување“;

34) во групата на контата „85 — Распоред на делот од доходот за определени намени“ контата 850, 851 и 859 се заменуваат со осум нови konta, кои гласат:

„850 — Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности

851 — Дел од доходот по основ на развојни премии или по други основи за определени намени

852 — Дел од доходот што му припаѓа на основачот на погон во странство

853 — Дел од доходот што му припаѓа на основачот на претпријатие во странство од Југославија

855 — Дел од доходот што им припаѓа на странски лица по основ на надомест за стопанисување со вложени средства

856 — Дел од доходот што им припаѓа на странски лица по основ на поврат на вложени средства

857 — Дел од доходот за камати

858 — Дел од доходот за други определени намени“;

50) Називот на контото 871 се менува и гласи:

„871 — Дел од чистиот доход за исхрана на работниците“;

35) во групата на контата „87 — Распоред на делот од чистиот доход за лична и заедничка потрошувачка“:

— називот на контото 875 се менува и гласи:

„875 — Дел од чистиот доход за регрес за годишен одмор на работниците“;

— во називот на контото 878, зборовите: „во заедничката потрошувачка“ се заменуваат со зборовите: „на заедничката потрошувачка“;

36) во групата на контата „88 — Распоред на делот од чистиот доход за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот и резервите:

— називот на контото 882 се менува и гласи:

„882 Дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за деловниот фонд“;

— називот на контото 883 се менува и гласи:

„883 — Дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за развојот на материјалната основа на здружениот труд во ОПЗ“;

— по контото „885 — Дел од чистиот доход за резервниот Фонд се додаваат две нови konta, кои гласат:

„886 — Дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за резервниот фонд

887 — Дел од чистиот доход за други потреби“;

37) во групата на контата „90 — Трајни извори на деловните средства“ по контото „901 — Извори на средствата отстапени на трајно користење“ се додава ново konto 902, кое гласи:

„902 — Извори на средствата за развој на материјалната основа на здружениот труд во ОПЗ“;

38) во називот на групата на контата 91 по зборот: „за“ се додава зборот: „долгорочно“, а контото „919 — Обврски за користениот дел на здружените средства за покритие на загуба“ се брише;

39) во групата на контата „92 — Долгорочни кредити за деловни средства“ по контото „925 — Долгорочни кредити за обртни средства од странство“ се додава ново konto 926, кое гласи:

„926 — Долгорочни стоковни кредити за основни средства од странство“;

40) по групата на контата „93 — Краткорочни кредити за деловни средства“ се додава нова група на контата со седум нови контата, кои гласат:

„94 — Обврски за краткорочно здружени средства

940 — Здружени средства на ОЗТ

941 — Здружени средства на СИЗ за материјалното производство

942 — Здружени средства на банките

943 — Здружени средства на другите КОС

945 — Здружени средства на земјоделците

946 — Здружени средства на работните луѓе

947 — Вложени средства од странски лица“;

41) во групата на контата „96 — Извори на средствата на солидарноста“ по контото „961 — Обврски за здружените средства на солидарноста“ се додава ново konto 962, кое гласи:

„962 — Обврски по основ на средствата на солидарноста за отстранување на последици од елементарни непогоди“.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОБРАЗЕЦОТ БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА — 19 — ГОДИНА

Во Образецот Биланс на состојбата на — 19 — година, се вршат следните измени и дополнења:

1) во редниот број 3 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Девизна сметка“;

2) по редниот број 6 се додава нов реден број 6а, кој гласи:

„6а 107 Проодна девизна сметка“;

3) во редниот број 12 во колона 3, во називот на позицијата зборовите: „од стопанска дејност се бришат“;

4) во редниот број 13 во колона 3, во називот на позицијата зборовите: „од други купувачи“ се заменуваат со зборовите: „по основ на компензации, регреси, премии и др.“;

5) во редниот број 15 во колона 3 во називот на позицијата зборовите: „од стопанска дејност“ се бришат;

6) во редниот број 16 во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Побарувања по основ на компензации, регреси, премии и др.“

7) по редниот број 23 се додава нов реден број 23а, кој гласи:

„23а 136 побарувања по основ на надомести на лични доходи и додатоци“;

8) во редниот број 24 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Побарувања за предадени производи“;

9) одредбите под ред. бр. 25, 26 и 27 се менуваат и гласат:

„25 141 Покривни побарувања од заедничкиот приход

26 142 Побарувања по распоредениот заеднички приход

27 145 Побарувања од заедничкиот доход“;

10) во редниот број 28 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Побарувања за пренесените средства по основ на загуба во текот на годината“;

11) во редниот број 33 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Краткорочно здружени средства“;

12) во редниот број 34 во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Долгорочно здружени средства“;

13) одредбата под редниот број 37 се брише;

14) пред редниот број 45 поднасловот: „а) пресметан доход во залихи“ се менува и гласи: „а) Разграничен дел од доходот по основ на залихи“;

15) во редниот број 45 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Разграничени лични доходи по основ на залихи“;

16) во редниот број 46 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Разграничени лични доходи по основ на залихи на готови производи“;

17) во редниот број 47 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Разграничени други издатоци од доходот по основ на залихи“;

18) одредбите под ред. бр. 48 до 52 се бришат;

19) одредбите под ред. бр. 53, 57 и 58 се бришат;

20) во редниот број 66 во колона 2 зборот: „дел“ се брише;

21) одредбата под редниот број 67 се брише;

22) во редниот број 69 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Готови производи предадени за заедничка работа, односно заедничко работење“;

23) одредбите под ред. бр. 71 до 75, 78, 82 и 85 се бришат;

24) во редниот број 86 во колона 3, зборовите во заградата: „минус ред. број 85“ се бришат;

25) по редниот број 102 се додава нов реден број 102а, кој гласи:

„102а 038 Здружени средства за развој на материјалната основа на здружениот труд во ОПЗ“;

26) во редниот број 160 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Други здружени средства на заедничката потрошувачка“;

27) во редниот број 161 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Други пласмани на средствата на заедничката потрошувачка“;

28) одредбата под редниот број 162 се менува и гласи:

„162 085, дел 089 Објекти на заедничката потрошувачка во употреба“;

29) одредбата под редниот број 163 се менува и гласи: „163 086, дел 089 опрема на заедничката потрошувачка во употреба“;

30) по редниот број 167 се додава нов реден број 167а, кој гласи:

„167 902 Извори на средствата за развој на материјалната основа на здружениот труд во ОПЗ“;

31) пред редниот број 169 поднасловот „а) Здружени средства се менува и гласи:

„а) Долгорочно здружени средства“;

32) одредбата под редниот број 176 се брише;

33) по редниот број 182 се додава нов реден број 182а, кој гласи:

„182а 926 Долгорочни стокровни кредити за основни средства од странство“;

34) по редниот број 190 се додава нов поднаслов со седум нови редни броеви, кои гласат:

„аа) Обврски за краткорочно здружени средства 190а 940 Здружени средства на ОЗТ

190б 941 Здружени средства на СИЗ за материјално производство

190в 942 Здружени средства на банките

190г 943 Здружени средства на други КОС

190д 945 Здружени средства на земјоделците

190ѓ 946 Здружени средства за работните луѓе

190е 947 Вложени средства од странски лица“;

35) во редниот број 209 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за преземени производи“;

36) Одредбата под редниот број 210 се менува и гласи:

„210 241 Покриени обврски по заеднички приход“;

37) одредбата под редниот број 211 се менува и гласи:

„211 242 Обврски по распоредениот заеднички приход“;

38) одредбата под редниот број 212 се менува и гласи:

„212 245 Обврски од заедничкиот доход“;

39) одредбата под редниот број 213 се менува и гласи:

„213 257 — Распоредени средства од чистиот доход за лични доходи“;

40) одредбите под ред. бр. 214 до 217 се бришат;

41) во редниот број 223 во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за чистиот личен доход од работен однос“;

42) во редниот број 224 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за надомест на чистиот личен доход за време на боледување“;

43) во редниот број 225 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за надомест на чистиот личен доход за иновации, рационализации и сл.“;

44) во редниот број 226 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за други надомести на чистиот личен доход“;

45) во редниот број 227 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за даноци и придонеси од личниот доход“;

46) во редниот број 228 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за придонес за станбена изградба од личниот доход“;

47) одредбите под ред. бр. 229 до 232 се бришат;

48) во редниот број 233 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за примени средства по основ на загуба во текот на годината“;

49) во редниот број 234 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски спрема работната заедница“;

50) во редниот број 238 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за краткорочно здружени средства“;

51) во редниот број 239 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски за долгорочно здружени средства“;

52) одредбата под број 242 се брише;

53) во редниот број 254 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Пресметани приходи од заедничкиот приход“;

54) по редниот број 263 се додава нов реден број 263а, кој гласи:

„263а 962 Обврски по основ на средствата на солидарноста за отстранување на последици од елементарни непогоди“.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОБРАЗЕЦОТ ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА — БИЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО — 19 — ГОДИНА

Во Образецот Деловен резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година се вршат следните измени и дополненија:

1) во редниот број 1 во колона 2 групите на контата 64 и 69 се бришат;

2) во редниот број 2 во колона 3, во називот на позицијата зборот: „електрична“ се брише;

3) во редниот број 15 во колона 2 групите на контата 64 и 69 се бришат;

4) во редниот број 17 во колона 3, во загради, зборот: „40“ се брише;

5) во редниот број 22 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Приходите остварени од заедничките приходи на домашниот пазар“;

6) во редниот број 26 во колона 3, во називот на позицијата по зборот: „приходи“ се додаваат зборовите: „на странскиот пазар“;

7) по редниот број 33 се додава нов реден број 33а, кој гласи:

„33а 787 Позитивни курсни разлики“;

8) во редниот број 36 во колона 3, зборот: „Загуба“ се заменува со зборот: „Потрошени средства ненадоместени од вкупниот приход“;

9) во редниот број 38 во колона 3, во називот на позицијата по кратенката: „ОЗТ“ се додаваат зборовите: „по основ на надомест за стопанисување со здружени средства“;

10) одредбата под редниот број 40 се брише;

11) во редниот број 41 во колона 3, во називот на позицијата, зборот: „камати“ се заменува со зборовите: „поврат на вредноста на здружените средства“;

12) во редниот број 46 во колона 3, во називот на позицијата по зборот „наука“ се додаваат зборовите: „и култура“;

13) во редниот број 47 во колона 3, во називот на позицијата, зборот: „култура“ се заменува со зборот: „домување“;

14) одредбите под ред. бр. 65 и 66 се менуваат и гласат:

„65 852 Дел од доходот што му припаѓа на основачот на погон во странство

66 853 Дел од доходот што му припаѓа на основачот на претпријатие во странство од Југославија“;

15) по редниот број 66 се додаваат четири нови редни броја, кои гласат:

66а 855 Дел од доходот што им припаѓа на странски лица по основ на надомест за стопанисување со вложени средства

66б 856 Дел од доходот што им припаѓа на странски лица по основ на поврат на вложени средства

66в 857 Дел од доходот за камати

66г 858 Дел од доходот за други определени намени“;

16) во редниот број 67 во колона 3 во загради, бројот: „66“ се заменува со бројот: „66г“;

17) во редниот број 69 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Дел од чистиот доход за исхрана на работниците“;

18) во редниот број 70 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Дел од чистиот доход за регрес за годишен одмор на работниците“;

19) во редниот број 72 во колона 3, во називот на позицијата, зборовите: „во заедничката потрошувачка“ се заменуваат со зборовите: „на заедничката потрошувачка“;

20) во редниот број 75 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за деловниот фонд“;

21) во редниот број 76 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за развојот на материјалната основа на трудот во ОПЗ“;

22) по редниот број 77 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„77а 886 Дел од чистиот доход што е резултат на исклучителни погодности за резервниот фонд

77б 887 Дел од чистиот доход за други потреби“;

23) во редниот број 79 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Распореден чист доход (ред. бр. 68 до 78)“;

24) во редниот број 80 во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Распореден доход (ред. број 67 плус ред. број 79)“;

25) одредбите од ред. бр. 81 до 85 се менуваат и гласат:

„81 дел 820 Остварен доход (ред. број 17 минус ред. бр. 38 до 41)

82 дел 820 Зголемување на доходот

83 дел 820 Намалување на доходот

84 820 Доход за распоредување (ред. број 81 плус ред. број 82 минус ред. број 83)

85 860 Остварен чист доход“;

26) по редниот број 85 се додаваат три нови редни броја, кои гласат:

„85а Непокрисни обврски од доходот (ред. број 67 минус ред. број 84)

85б Исплатени аконтации на личните доходи и други обврски непокриени со чистиот доход (ред. број 79 минус ред. број 85)

85в Вкупно (ред. број 85а плус ред. број 85б)“;

27) во редниот број 86, во колона 3, називот на позицијата се менува и гласи:

„Распореден доход (ред. број 84 плус ред. број 85в = ред. број 80)“;

28) одредбата под редниот број 91 се брише;

29) одредбата под редниот број 93 се менува и гласи:

„93 дел 095 Непокриена загуба од тековната година“;

30) во редниот број 95 во колона 3, во називот на позицијата, зборовите: „ред. број 85“ се заменуваат со зборовите: „ред. бр. 85а и 85б“.

„Основна организација на здружениот труд: _____

Организација на здружениот труд: _____

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

КОН ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА — БИЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19____ ГОДИНА

Реден број	Група на кон-та — konto	Елементи	Износ	
			на претходната година	на тековната година
1	2	3	4	5
1	200	Запрен данок на промет		
2	201	Запрени давачки наплатени со продажната цена		
3 250, 251, 252, 253		Исплатени лични доходи		
4	280	Исплатени чисти лични доходи		
5	281	Исплатени надомести на чистиот личен доход за време боледување		
6	282	Исплатени надомести на чистиот личен доход за иновации, рационализации и сл.		
7	283	Исплатени други надомести на чистиот личен доход		
8 дел	284	Дел од личниот доход за задоволување за заедничките потреби		
9 дел	284	Дел од личниот доход за задоволување на општите општествени потреби		

1	2	3	4	5
10		285	Дел од личниот доход за станбена изградба	
11			Износ на наплатениот приход во рок 15 дена од истекот на пресметковниот период пристигнат на жиро-сметка	
12			Износ на наплатениот приход во рок од 15 дена од истекот на пресметковниот период пристигнат на девизната сметка	
13		75	Заеднички приход остварен на домашниот пазар	
14		75	Заеднички приход остварен на странски пазар	
15	дел	000	Земјоделско земјиште	
16		920	Искористени долгорочни кредити за основни средства во земјата — во текот на годината	
17		921	Искористени долгорочни стокковни кредити за основни средства во земјата — во текот на годината	
18		922	Искористени долгорочни кредити за основни средства од странство — во текот на годината	
19		926	Искористени долгорочни стокковни кредити за основни средства од странство — во текот на годината	
20	дел и дел	263	Искористени други долгорочни кредити за основна средства — во текот на годината	
21	920, 921, 922, 926, и делови 263 и 272		Извршени отплати по долгорочни кредити за основни средства	
22	923, 924, 925 и делови 263 и 272		Извршени отплати по долгорочни кредити за обртни средства	
23	928, 938, 264		Извршени отплати по кредити за санација	
24	014, 015, 016		Вложувања во инвестиции во текот на годината	
25	014, 015, 016		Основни средства ставени во употреба во текот на годината	
26	дел	236	Обврски по втасани а ненаплатени отплати по долгорочни кредити	
27			Отплати по долгорочни кредити што втасуваат во наредната година	
28		302	Царини и други увозни давачки за суровини и материјали	
29		303	Данок на промет за суровини и материјали	
30		309	Пресметана набавна вредност на суровини и материјали	
31			Покритие на загуба од претходната и поранешните години извршено во тековната година без обврска за враќање	
32			Покритие на загуба од претходната и поранешните години извршено во тековната година со санационен кредит	
33			Просечно користени деловни средства	
34			Просечно користени основни средства	

1	2	3	4	5
35		Просечен број вработени врз база на вкalkулирани часови на работа		
36		Просечен број вработени врз база на состојбата на крајот на месецот		
37		Број на месеци на работење		
38		Планиран вкупен приход		
39		Планиран доход		
40		Планиран чист доход		
41		Планиран личен доход		
42		Планирана акумулација		
43	дел	876 Дел од чистиот доход по основ на придонеси за станбена изградба во текот на годината		
44		Непотрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба пренесени од претходната година		
45		Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба — во текот на годината		
46		Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба на работниците во приватна сопственост — во текот на годината		
47		Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други потреби — во текот на годината		
48		Потрошени средства за заедничката потрошувачка за исхрана на работниците — во текот на годината		
49		Потрошени средства на заедничката потрошувачка за регрес за годишен одмор — во текот на годината		
50		Други лични примања врз товар на средствата на заедничката потрошувачка — во текот на годината		
51		Заем на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини		
52		Заем според прописите на ОПЗ		
53	735	Покритие на загуба на погон во странство		
54	736	Покритие на загуба на претпријатие во странство		
55	850	Дел од доходот што е резултат на исклучителни погодности		
56	851	Дел од доходот по основ на развојни премеии или по други основи за определени намени		
57		Резултат на ревалоризацијата на набавната вредност на основните средства		
58		Резултат на ревалоризацијата на отпишаната вредност на основните средства		

На _____ 19____ година

Раководител
на книговодството,

Директор,

64.

Врз основа на чл. 2 и 6 од Законот за компензација на производителите на вештачки ѓубриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/77), врз основа на согласноста со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1979 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња им се одобрува компензација за вештачко ѓубре продадено и испорачано на следните купувачи:

1) на организациите на здружен труд и на земјоделските задруги, што се занимаваат со земјоделство и шумарство, сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители — за количествата што ги купуваат за потребите на тоа производство;

2) на организациите на здружен труд што вршат огледи со вештачки ѓубриња и школуваат, односно оспособуваат кадри за земјоделството и шумарството — за количествата што ќе ги набават за потребите на својата дејност;

3) на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на вештачки ѓубриња — за количествата што ќе им ги продадат на купувачите од одредбите под 1 и 2 на оваа точка, под услов тие при формирањето на малопродажните цени на вештачкото ѓубре врз набавната цена да ја засметаат пропишаната маржа.

2. Компензацијата за вештачки ѓубриња продадени и испорачани на купувачите од точка 1 на оваа одлука во 1979 година за еден килограм активна хранлива материја на азот, фосфор и калиум во сите видови вештачко ѓубре (единични, мешани и комплексни), изнесува:

	Динари
1) за азот (N)	0,5565
2) за фосфор (P_2O_5)	0,5810
3) за калиум (K_2O)	0,1869

3. Количеството на активната хранлива материја за кое се дава компензација се утврдува врз основа на прописите за состојките и другите особини на вештачките ѓубриња и за испитување на тие ѓубриња.

Компензацијата за еден килограм активна хранлива материја по одделни видови ѓубриња од точка 2 на оваа одлука се одобрува под услов одобрената продажна цена на производителот на ѓубрињата на купувачите од точка 1 на оваа одлука да им се намали за износот на компензацијата од точка 2 на оваа одлука и пресмета франко натоварено во вагон на железничка станица или во фабрика на производителот или франко натоварено во воз односно шлеп по пристаниште на производителот односно франко камион или друго превозно средство во фабрика на производителот.

4. За вештачко ѓубре од увоз компензација се дава за ѓубрињата наведени во точка 2 на оваа одлука односно за вештачките ѓубриња слични на нив според содржината на активната хранлива материја во вештачкото ѓубре.

Компензацијата за вештачките ѓубриња од став 1 на оваа точка се одобрува во височината на раз-

ликата помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре франко југословенската граница СГБ југословенска лука (во која се содржани определените видови и височините на трошоци), зголемена за трошоците од границата односно луката до истоварната станица на купувачот, освен за трошоците на возарината и одобрената продажна цена за тоа или за слично вештачко ѓубре од домашно производство, намалена за износот на компензацијата во смисла на точка 2 од оваа одлука.

Компензацијата од став 1 на оваа точка не може да биде поголема од компензацијата што се дава за единица активна хранлива материја од точка 2 на оваа одлука.

Проверување на пресметката на разликите од став 2 на оваа точка извршена од страна на подносителот на барањето за компензација и исплата на проверениот износ на разликата врши Службата на општественото книговодство.

5. Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се исплатува само за вештачките ѓубриња што според својот квалитет им одговараат на прописите за југословенските стандарди или на прописите за квалитетот, односно за состојките и другите особини на вештачките ѓубриња.

6. Корисникот на компензацијата што поднесува барање за компензацијата во смисла на одредбите на точ. 1 и 4 од оваа одлука, должен е во фактурата да назначи дека поднел барање за компензација.

Барање за компензација според оваа одлука мора да се поднесе до 31 јануари 1980 година.

7. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или земјоделската задруга што ќе оствари компензација за количествата на вештачко ѓубре за кое компензација веќе е остварена, или организацијата на здружен труд што не ќе постапи во смисла на одредбата на точка 6 на оваа одлука.

Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице што вештачко ѓубре купено по цена намалена за износот на компензацијата според оваа одлука ќе продаде за намени противни на одредбите на точка 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука ќе се применува врз количествата на вештачко ѓубре произведени и продадени од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 38

18 јануари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

65.

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЕТО „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ ЗА 1979 ГОДИНА

1. Претплатната цена на изданието „Службен лист на СФРЈ“ што го издава Новинско-издавачка-

та установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на јазиците на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност за 1979 година изнесува 800 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 37
18 јануари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

66.

Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕТПЛАТНАТА ЦЕНА НА ИЗДАНИЕТО „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ — МЕГУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА 1979 ГОДИНА

1. Претплатната цена на изданието „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори, што го издава Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на јазиците на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност за 1979 година изнесува 1.700 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 36
18 јануари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

67.

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА, ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА БАНКИТЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и

завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77) по член 12 се додаваат три нови глави, со шест членови, кои гласат:

„V. Содржина на одделни позиции во образецот биланс на состојбата на девизните резерви

Член 12а

Биланс на состојбата на девизните резерви се составува врз основа на книговодствените податоци.

Во Образецот Биланс на состојбата на девизните резерви под ред. бр. 1 до 34 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колона 2 на тој образец, така што во колона 4 се внесуваат податоци од завршната сметка на претходната година, а во колона 5 — податоци за годината за која се составува завршната сметка, а според состојбите искажани на одделните конта на крајот на годината за која се поднесува завршната сметка.

VI. Содржина на одделни позиции во образецот биланс на состојбата на средствата на граѓаните

Член 12б

Биланс на состојбата на средствата на граѓаните се составува врз основа на книговодствените податоци.

Во Образецот Биланс на состојбата на средствата на граѓаните под ред. бр. 1 до 34 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колона 2 на тој образец, така што во колона 4 се внесуваат податоци од завршната сметка на претходната година, а во колона 5 податоци за годината, односно за периодот за кој се составува завршната сметка, а според состојбите искажани на одделните конта на крајот на годината, односно на крајот на периодот за кој се поднесува завршната сметка (статусна промена).

VII. Посебни податоци за работи на осигурувањето против некомерцијални ризици

Член 12в

Банката, односно другата финансиска организација што се занимава и со работи на осигурување извозни работи против некомерцијални ризици, доставува до службата кон завршната сметка, податоци за работите на осигурување извозни работи против некомерцијални ризици на образецот Посебни податоци за работите на осигурување против некомерцијални ризици на 31 декември 19— година, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 12г

Образецот Посебни податоци се составува врз основа на книговодствените податоци од соодветните аналитички конта што во аналитичкиот контен план на банката, односно другата финансиска организација се отворени за работите на осигурување извозни работи против некомерцијални ризици.

Член 12д

Во Образецот Посебни податоци во колона 4 се внесуваат податоци од завршната сметка за претходната година, а во колона 5 — податоци за годината за која се составува завршната сметка од соодветните аналитички конта, што банката, односно другата финансиска организација ги отворила во рамките на контата назначени во колона 2 на тој образец.

Член 12f

Еден примерок од образецот Посебни податоци банката, односно другата финансиска организација доставува до надлежната служба во рокот што е определен за доставување на завршната сметка.“

Член 2

Досегашната глава V. станува глава VIII.

Член 3

Во член 14 се додава нов став 2, кој гласи:

„При изработката на завршната сметка за 1978 година Народната банка на Југославија во колона 4 од Образецот Биланс на состојбата на девизните резерви, а основните банки и Поштенската штедилница во колона 4 од Образецот Биланс на состојбата на средствата на граѓаните, внесуваат податоци за

Банка _____

почетната состојба (состојба на 1 јануари 1978 година) од соодветните конта означени во колсна 2 на односниот образец.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 378

17 јануари 1979 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

инж. Петар Костиќ, с. р.

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

ЗА РАБОТИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ПРОТИВ НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19—
ГОДИНА

Реден број	Група на конта — конто	Позиција	Износ	
			на претходната година	на тековната година
1	2	3	4	5

A. СОСТОЈБА НА АКТИВАТА И ПАСИВАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА

I. АКТИВА

1	дел 108	Парични средства
2	дел 415	Краткорочни кредити дадени на бан- ките
3	дел 515	Долгорочни кредити дадени на бан- ките
4	дел 150	Побарувања по основ на камати и надомести
5	дел 152	Побарувања од работната заедница
6	дел 154	Побарувања од федерацијата
7	дел 170	Побарувања од деловните организа- циони делови на банката во Југосла- вија
8	Вкупна актива (ред. бр. 1 до 7)	

II. ПАСИВА

9	дел 908	Фонд на резервите на сигурноста
10	дел 200	Обврски спрема работната заедница за редовна дејност
11	дел 203	Обврски за придонес од заедничкиот доход
12	дел 254	Обврски за користење средства за обезбедување на тековната ликвид- ност
13	дел 270	Обврски спрема деловните организа- циони делови на банката во Југосла- вија
14	дел 295	Пресметани приходи
15	Вкупна пасива (ред. бр. 9 до 14)	

1	2	3	4	5
Б. РАСХОДИ И ПРИХОДИ ОД 1 ЈА- НУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА				
I. РАСХОДИ				
1	дел од групата 61	Материјални расходи и амортизација		
2	дел 621	Надомести за услуги на СОК во платниот промет		
3	дел 628	Надомест на штети по основ на осигурување		
4	дел 628	Други расходи		
5	дел 630	Средства за работната заедница		
6	дел 632	Даноци и други давачки од заедничкиот доход		
7	дел 633	Придонеси од заедничкиот доход		
8		Вкупни расходи (ред. бр. 1 до 7)		
II. ПРИХОДИ				
9	дел 670	Надомести за вршење услуги на осигурување		
10	дел 680	Приходи од камати		
11	дел 688	Приходи од техничка премија на осигурување		
12	дел 688	Регреси во штети		
13	дел 688	Други приходи		
14		Вкупни приходи (ред. бр. 9 до 13)		
15		Вишок на приходи (реден. бр. 14 минус реден бр. 8)		
16		Непокриени расходи (реден бр. 8 минус реден бр. 14)		
17		Вкупно (реден бр. 8 плус реден бр. 15 = реден бр. 14 плус реден бр. 16)		

Раководител на книговодството,

Директор,“

68.

Врз основа на член 1036 став 2 точка 5 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ СУДИРИ НА МОРЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Применување

Со овој правилник се определуваат мерките за избегнување судири на море.

Кон одредбите од овој правилник должни се да се придржуваат:

1) бродовите што веат знаме на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија, односно југословенско-воено поморско знаме, како и југословенските хидроавиони што пловат по отворено море и по води што се споени со море, а по кои можат да пловат поморски бродови;

2) бродовите и хидроавионите од сите знамиња што пловат по крајбрежното море и по внатрешните пловни патишта на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по кои можат да пловат поморски бродови.

Југословенските воени бродови, бродовите на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што пловат во конвој, рибарските бродови што се зафатени со риболов и сочинуваат рибарска група, хидроавионите на вода и специјалните нишани за гаѓање што пливаат или се влечат, можат да имаат додатни положајни светла и светлосни знаци.

Ако југословенските воени бродови и југословенските воени хидроавиони имаат додатни положајни светла и светлосни знаци, тие светла и тие знаци не смеат да бидат такви што да можат лесно да се заменат со светла, односно знаци предвидени со овој правилник.

Додатните положајни светла и светлосните знаци за бродовите на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што пловат во конвој ги определува по потреба, надлежниот орган во републиката на чие подрачје се формира конвојот. Ако конвојот го формира, контролира или обезбедува Југословенската воена морнарица, таа ги определува и тие светла и тие знаци.

Бродовите на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што не се наведени во став 3 од овој член можат да употребуваат посебни знаци за распознавање, што, на предлог од бродарот, го одобрува Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Ако југословенскиот воен брод или воен хидроавион што е од специјална конструкција, односно што е наменет за специјални цели не може во целост да постанува според одредбите од овој правилник што се однесуваат на бројот, положбата, досегот и лакот на видливоста на светлата или знаците, а тоа да не ѝ пречи на воената функција на бродот, односно на хидроавионот, таквиот воен брод или воен хидроавион ќе ги усогласи, по можноста во најголема мера, бројот, положбата, досегот и лакот на видливоста на своите светла, односно знаци со одредбите од овој правилник.

Додатните положајни светла и светлосните знаци мораат да бидат објавени во „Оглас за поморци“.

Член 2

Одговорност

Ништо што е пропишано со овој правилник не може да го ослободи носителот на правото за располагање со бродот, сопственикот на бродот односно бродарот или заповедникот на бродот или екипажот на бродот од последиците на каков и да е пропуст во поглед на применувањето на одредбите од овој правилник или мерките на претплазивост што бараат вообичаено искуство на поморец или особени околности на случајот.

При толкувањето и применувањето на одредбите од овој правилник треба да се имаат предвид сите опасности на пловидбата и судирите, како и посебните околности, вклучувајќи ги и ограничените можности на односните бродови, што можат да бараат да се остапи од одредбите на овој правилник за да се избегне непосредна опасност.

Член 3

Општи дефиниции

Одделните изрази употребени во овој правилник, ако со одделни негови одредби не е определено поинаку, ги имаат следните значења:

1) брод е секој вид пловен објект, вклучувајќи и пловен објект без истиснина и хидроавион, што се употребува или е способен да се употреби како средство за превоз по вода;

2) брод на механички погон е секој брод што се движи со машина;

3) едреник е секој брод што се движи со едра, под услов погонската машина, ако е инсталирана на него, да не е во употреба;

4) брод зафатен со риболов е секој брод што лови риба со мрежи, поврази, кочи или друг рибарски прибор што ја ограничува можноста за негово маневрирање, освен бродот што е зафатен со риболов со повлекувачки повраз или со некој друг рибарски прибор што не ја ограничува можноста за негово маневрирање;

5) хидроавион е кое и да било летало што е способно да маневрира по вода;

6) брод неспособен за маневар е брод што не може да се отстрани од патот на друг брод, со оглед што поради посебни околности е неспособен за маневрирање на начин на кој тоа го бараат одредбите од овој правилник;

7) брод со ограничена можност за маневрирање е брод што поради природата на својата работа е ограничен во можноста за маневрирање онака како што е тоа предвидено со одредбите од овој правилник и поради тоа е неспособен да се отстрани од патот на друг брод.

Согласно со одредбите од став 1 на оваа точка, бродови со ограничена можност за маневрирање се:

а) брод што е зафатен со полагање, преглед или подигање навигациска ознака, подводен кабел или цевковод;

б) брод што јаружи, врши хидрографски истражувања или подводни работи;

в) брод што врши снабдување или претоварување на лица, залихи или товари, додека плови;

г) брод што е зафатен со полетување или следење на воздухоплови;

д) брод што е зафатен со разминување;

ѓ) брод што е зафатен со такво влечење што му оневозможува промена на курсот;

8) брод што е ограничен со своето газалиште е брод на механички погон што поради своето газалиште, во однос на расположивата длабочина на водата е сериозно ограничен во можноста за промена на курсот по кој плови;

9) изразот „плови“ означува дека бродот не е закотвен или приврзан кон брег или заринкан;

10) изразите „должина“ и „широчина“ на бродот ја означуваат неговата должина преку сè и најголемата широчина;

11) изразот „намалена видливост“ ја означува секоја околност во која видливоста е намалена поради магла, ретка магла, врнење снег или јака луѓа со дожд, песочна луѓа и други слични причини.

Во смисла на овој правилник се смета дека бродови гледаат еден друг само ако едниот брод може да се види со голо око од другиот брод.

II. ПРАВИЛА ЗА ПЛОВИДБА И МАНЕВРИРАЊЕ

1. Управување со бродови при сите состојби на видливост

Член 4

Применување

Одредбите од оваа глава се применуваат при сите состојби на видливост.

Член 5

Набљудување

Заради целосна проценка на ситуацијата и ризикот од судир, секој брод врши соодветно набљудување, визуелно и со слушање, како и со помош на сите расположиви средства што се погодни со оглед на преовладувачките околности и состојба.

Член 6

Сигурносна брзина

Секој брод мора секогаш да се движи со сигурносна брзина за да може да се преземе правилно и ефикасно дејствие што би го спречило судирот и за да може бродот да се запре на соодветна оддалече-

ност, со оглед на преовладувачките околности и состојбата.

При определувањето на сигурносната брзина од став 1 на овој член, мораат за сите бродови да се земаат предвид и околностите за:

- 1) состојбата на видливоста;
- 2) густината на сообраќајот, вклучувајќи го и сообраќајот на рибарските и други бродови;
- 3) маневарските способности на бродот, земајќи ги посебно предвид запирачкиот пат и способноста за свртување на бродот според преовладувачките околности;
- 4) присутноста на заднинските светла ноќе, како што се светлата на брегот и рефлективното распрекување на сопствените светла;
- 5) состојбата на ветерот, морето и струјата и близината на опасноста за навигација;
- 6) газалиштето на бродот во однос на расположивата длабочина на водата.

Покрај околностите од став 2 на овој член, при определувањето на сигурносната брзина за бродовите чиј радарски уред работи, мораат да се земаат предвид и околностите за:

- 1) карактеристиките, ефикасноста и ограничувањата на радарскиот уред;
- 2) ограничувањата што ги наметнува далечинската скала на радарот, што е во употреба;
- 3) состојбата на морето, времето и другите извори на пречки што дејствуваат врз радарското откривање;
- 4) можноста мали бродови, други пловни објекти и мраз да не бидат откриени со радар на соодветен досег;
- 5) бројот, положбата и движењето на бродовите што се откриени со радар;
- 6) попрецизната оценка на видливоста, што е можно да се утврди ако радарот се употреби за определување на оддалеченоста до бродовите или пловните објекти во близина.

Член 7

Ризик од судир

Секој брод мора да ги употреби сите расположиви средства што им одговараат на преовладувачките околности и состојба за да се утврди постоење на ризик од судир. Ако во постоењето на ризик се сомнева и малку, ќе се смета дека ризикот постои.

Радарскиот уред, ако е вграден и исправен, треба правилно да се употребува, вклучувајќи го и подрачјето на набљудувањето на големи далечини за да се добие порано предупредување за ризикот од судир, вклучувајќи го и радарското цртање или соодветното систематско следење на откриените објекти.

Не смеат да се донесуваат заклучоци врз основа на скудни податоци, а особено врз основа на недоволни радарски информации.

При утврдувањето на постоењето ризик од судир, треба да се земе предвид и следното:

- 1) Ќе се смета дека опасност од судир постои, ако насоката на бродот што се приближува не се менува значително;
- 2) Ќе се смета дека опасност од судир може постојат да постои, дури и ако е очевидна значителна промена на насоката, посебно кога се приближува мошне голем брод или влек или ако бродот што се приближува е на мошне мала оддалеченост.

Член 8

Постапки за избегнување судир

Секое дејствие преземено заради избегнување судир треба да се изврши решително, навремено и

онака како што тоа треба да го стори добар помошник, ако тоа го дозволуваат околностите на дадениот случај.

Секоја промена на курсот, односно на брзината заради избегнување на судир, ако тоа го дозволуваат околностите на дадениот случај, треба да биде доволно голема што другиот брод, што набљудува визуелно или со помош на радар, да може веднаш да ја забележи. Мали промени еднопосредно на курсот односно на брзината треба да се избегнуваат.

Ако водениот простор за маневрирање е доволен, само промената на курсот може да биде најуспешно дејствие за да се избегне положбата на опасната близина, под услов да се стори навремено, да е изразита и да не го доведе бродот во положба на опасна близина во однос на другите бродови.

Дејствието што е преземено заради избегнување на судир со друг брод мора да овозможи бродовите да се разминат на сигурна далечина. Ефикасноста на ова дејствие треба внимателно да се проверува сè додека другиот брод не ќе мине и не ќе се оддалечи безопасно.

Ако е потребно да се избегне судир или да се добие во време за проценка на ситуацијата, бродот мора да вози побавно или дури да го прекине возењето со запирање или со пресвртување на машината.

Член 9

Пловидба во теснини

Бродот што плови во тесен канал или пловен пат, колку и да е тоа сигурно и изводливо, мора да се држи кон надворешниот раб на каналот или пловниот пат што се наоѓа од неговата десна страна.

Бродот со должина помала од 20 m или едреник не смее да го попречува минувањето на бродот што може сигурно да плови единствено внатре во границите на тесниот канал или пловниот пат.

Бродот што е зафатен со риболов не смее да го попречува минувањето на кој и да е друг брод што плови внатре во границите на тесниот канал или пловниот пат.

Бродот не смее да го преминува тесниот канал или пловниот пат напречно, ако таквото преминување го попречува минувањето на некој брод кој може сигурно да плови само внатре во границите на тој канал или пловен пат. Ако се сомнева во намерата на бродот што минува напречно, може да се употреби звучниот сигнал пропишан во член 34 став 4 од овој правилник.

Кога прстигање во тесен канал или пловен пат може да се изврши единствено ако бродот што прстига мора да преземе дејствие да овозможи безопасно минување, бродот што има намера да прстига мора да ја покаже својата намера со огласување со соодветен сигнал пропишан во член 34 став 3 точка 1 од овој правилник. Бродот што се прстига, ако со тоа е согласен, мора да го употреби соодветниот сигнал пропишан во член 34 став 3 точка 2 од овој правилник и да преземе мерки за да овозможи безопасно минување. Ако се посомнева во намерата на другиот брод, тој може да ги употреби сигналите пропишани во член 34 став 4 од овој правилник.

Одредбите од овој правилник не го ослободуваат бродот што врши прстигање од обврските од член 13 на овој правилник.

Бродот што се приближува до кривина или подрачје на тесен канал, односно пловен пат, каде што други бродови не можат да се видат поради засолнетиот видик со некоја пречка, мора да плови со посебна будност и претпазливост и да ги дава соодветните сигнали според член 34 став 5 од овој правилник.

Секој брод мора да избегне котвење во тесен канал ако тоа го дозволуваат околностите на дадениот случај.

Член 10

Шеми на раздвоена пловидба

Одредбите од овој член се применуваат врз шемите на раздвоена пловидба што се усвоени во Меѓувладината поморска советодавна организација (ИМСО).

Бродот што се служи со шема на раздвоена пловидба мора:

1) да се упати по определен пловидбен пат во општа насока на текот на пловидбата за тој пат;
2) да се отстрани од линијата или од зоната на раздвојувањето колку што е тоа можно;

3) да се вклучи во пловидбениот пат или да излегува од него во нормални околности, на крајот на патот, а при вклучување или излегување од страна треба тоа да го стори со што е можно помал агол во однос на општата насока на текот на пловидбата.

Бродот мора да избегнува, колку што е тоа изводливо, пресечување на пловидбениот пат напречно. Ако е присилен да го пресече пловидбениот пат попреку пресечувањето мора да го изврши што е можно повеќе под прав агол во однос на општата насока на текот на пловидбата.

Бродовите што можат сигурно да го користат за транзитниот сообраќај соодветниот пловен пат во шемата на одвоена пловидба, не треба, во нормални услови, да ги користат зоните на крајбрежната пловидба.

Бродот, освен ако не ја пресечува шемата на раздвоената пловидба, не смее во нормални околности да влегува во зоната на раздвојувањето или да ја пресечува линијата на раздвојувањето на пловидбените патишта освен:

1) во случаи на нужда за да избегне непосредна опасност;

2) кога се занимава со риболов внатре во зоната на раздвојувањето.

Во подрачјето близу завршувањето на шемата на раздвоената пловидба, бродот мора да плови со посебна претпазливост.

Бродот мора, колку што е тоа изводливо, да избегнува котвење внатре во шемата на раздвоената пловидба или во подрачјата близу нејзините завршетоци.

Бродот што не ја користи шемата на раздвоената пловидба мора да ја обиколува колку што е тоа можно.

Бродот зафатен со риболов не смее да го попречува минувањето на ниеден брод што го следи текот на пловидбениот пат.

Бродот со должина помала од 20 m или едреник, не смее да го попречува сигурното минување на бродот на механички погон што го следи текот на пловидбениот пат.

2. Управување со бродови кога гледаат еден друг

Член 11

Применување

Одредбите од оваа глава се однесуваат на бродовите кога гледаат еден друг.

Член 12

Едреници

Кога два едреника се приближуваат еден кон друг така што да се заканува опасност од судир,

еден од нив мора да му се тргне на другиот од патот на следниот начин:

1) кога и едниот и другиот имаат ветер од различни страни, бродот што плови со ветрот од левата страна мора да му се тргне од патот на другиот брод;

2) ако обата имаат ветер од иста страна, бродот што се наоѓа во приветрина мора да му се тргне од патот на бродот што плови во заветрина;

3) ако бродот што плови со ветар од левата страна гледа брод во приветрина и не може за него со сигурност да утврди дали плови со ветар од левата или десната страна, мора да му се тргне од патот.

Во смисла на одредбите од став 1 на овој член како приветрина се смета спротивната страна од онаа на која се наоѓа главното едро, или, ако е во прашање брод со накрсни главни едра — спротивната страна од онаа на која се наоѓа најголемото летно едро.

Член 13

Престигање

Без оглед на која и да е одредба од овој оддел секој брод што прстига друг брод мора да му се тргне од патот на бродот што го достасал.

Ке се смета дека бродот прстига кога се приближува до другиот брод од насока поголема од 22,5° зад субоцијата кон крмата на тој брод односно кога е во таква положба спрема брод што го прстига за да може ноќе да го види само крменото светло а да не му гледа ниедно од бочните светла.

Ако за бродот постои какво и да е сомнение дека прстига друг брод, должен е себеси да се смета како брод што прстига и според тоа да се однесува.

Никаква подоцнежна промена на насоката помеѓу два брода не може да даде право бродот што прстига да се смета како брод кој го пресечува курсот на оној друг, во смисла на одредбите од овој правилник, и не може да го ослободи од обврската да му се тргне од патот на прстигнатиот брод сè додека конечно не ќе го достигне и додека не ќе се оддалечи.

Член 14

Положба на бродови во спротивни курсеви

Ако два брода на механички погон се приближуваат еден кон друг од спротивни или скоро спротивни курсеви така што да постои опасност од судир, секој од нив мора да го промени курсот надесно, така што еден да размине друг со левиот бок.

Ке се смета дека ситуацијата од став 1 на овој член постои кога еден брод го гледа другиот право по носот или скоро право по носот, а при тоа ноќе може да види во линијата или скоро во линијата на јарболните светла, односно обете бочни светла на другиот брод, а дење кога го гледаат соодветниот изглед на другиот брод.

Ако бродот се сомнева и малку во постоењето на ситуацијата од став 1 на овој член е должен да смета дека таа постои и според тоа да се однесува.

Член 15

Пресечување на курсеви

Кога курсевите на два брода на механички погон се пресечуваат така што да постои опасност од судир, ќе се тргне од патот оној брод што го гледа другиот преку својата десна страна и, ако тоа е можно во дадениот случај, тој притоа не смее да го пресечува курсот пред носот на бродот.

Член 16

Постапка на брод што отстапува пат

Секој брод што според одредбите од овој правилник е должен да му се тргне од патот на друг брод мора, колку што е тоа можно да маневрира навремено и решително за да се тргне на полно од патот.

Член 17

Постапка на брод со право на пат

Ако врз основа на одредбите од овој правилник еден од два брода е должен да се тргне од патот, другиот брод мора да го задржи својот курс и брзина.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член другиот брод може да преземе мерки за избегнување судир со сопствено маневрирање штом ќе му стане очигледно дека бродот што мора да се тргне од патот не преземе соодветен маневар во согласност со одредбите од овој правилник.

Ако бродот што треба да го задржи курсот и брзината, од која и да било причина се најде толку близу што судирот да не може да се избегне само со маневрирање на бродот што е должен да се тргне од патот, тој мора да презема дејствие што најуспешно ќе придонесе судирот да се избегне.

Бродот на механички погон што презема дејствие во положба на пресечување на курсевите според став 2 од овој член, заради избегнување на судир со друг брод на механички погон што му е од левата страна, не смее да го промени курсот на лево ако е можно тоа во дадениот случај.

Одредбите од овој член не го ослободуваат бродот што отстапува пат од обврската да му се тргне од патот на другиот брод.

Член 18

Меѓусебни обврски на бродови

Освен ако со одредбите на чл. 9, 10 и 13 од овој правилник не е определено поинаку:

- 1) кога брод на механички погон плови, мора да му се тргне од патот на:
 - а) брод што е неспособен за маневар;
 - б) брод со ограничена можност за маневрирање;
 - в) брод што е зафатен со риболов;
 - г) едреник;
- 2) кога едреник плови, мора да му се тргне од патот на:
 - а) брод што е неспособен за маневар;
 - б) брод со ограничена можност за маневрирање;
 - в) брод што е зафатен со риболов;
- 3) кога брод што е зафатен со риболов плови, колку што е тоа можно, мора да му се тргне од патот на:
 - а) брод што е неспособен за маневар;
 - б) брод со ограничена можност за маневрирање.

Секој брод, освен бродот што е неспособен за маневрирање или бродот со ограничена можност за маневрирање ако тоа во дадениот случај е можно, не смее да го попречува сигурното минување на бродот ограничено со своето газалиште, што покажува сигнали според одредбата на член 28 од овој правилник.

Бродот што е ограничен со своето газалиште мора да плови со посебна претпазливост, посветувајќи полно внимание на својата посебна состојба.

Хидроавионот на вода мора во сите случаи да се отстранува од патот на сите бродови и не смее да

го попречува во пловидбата. Во околностите во кои постои опасност од судир, мора да се однесува во согласност со одредбите од овој оддел.

3. Управување со бродови при намалена видливост

Член 19

Одредбите од овој член се однесуваат на бродовите што не гледаат еден друг за време на пловидбата во подрачје или близу подрачје со намалена видливост.

Секој брод мора да плови со сигурносна брзина што е приспособена кон преовладувачките околности и состојба на намалена видливост. Погонската машина на бродот на механички погон мора постојано да биде готова за непосреден маневар.

Ако постапува според одредбите од овој оддел, секој брод е должен внимателно да ја приспособува својата активност кон преовладувачките околности и условите на намалена видливост.

Ако бродот само со радар го открие присуството на друг брод, мора да утврди дали настанува положба на опасни близини, односно дали постои опасност од судир. Ако постои опасност од судир, бродот е должен навремено да преземе маневар на избегнување. Ако таа мерка се состои од промена на курсот, бродот треба колку што е можно да избегнува:

- 1) промена на курсот на лево ако другиот брод е пред субочницата на сопствениот брод, освен ако е во прашање брод што се прстигнува;
- 2) промена на курсот спрема бродот што му е од субочницата или спрема носот.

Секој брод што ќе чуе звучен сигнал за магла од друг брод, за кој смета дека од насоката пред субочницата, или кој не може да спречи опасно приближување на друг брод, што му е пред субочницата, должен е да ја намали брзината најмалку до онаа при која бродот уште го држи курсот, освен кога ќе се утврди дека не постои опасност од судир. Ако е потребно бродот мора да се запре и во сите случаи да плови со крајна внимателност сè додека не ќе мине опасноста од судир.

Ш. СВЕТА И ЗНАЦИ

Член 20

Применување

Одредбите од оваа глава се применуваат во сите временски услови.

Одредбите од овој правилник што се однесуваат на средствата мораат да се применуваат од загревањето да изгревањето на сонцето и во тоа време не смеат да се покажуваат други светла освен ако тие не можат да бидат по грешка заменети со светлата пропишани со овој правилник ниту штетно да дејствуваат врз нивната видливост или нивните карактеристики, или пак, што нема да го попречуваат прописното набљудување.

Светлата пропишани со одредбите од овој правилник, ако се поставени, треба да покажуваат од изгревањето до заѓањето на сонцето при намалена видливост и во сите други случаи кога тоа се смета за потребно.

Одредбите од овој правилник што се однесуваат на знаците мораат да се применуваат дење.

Светлата и знаците наведени во одредбите од овој правилник мораат да бидат во согласност со одредбите од Правилата за гвалбата на поморски бродови (Дел XV, Спелства за сигнализација), што ги издаде Југословенскиот регистар на бродовите.

Член 21

Дефиниции

- Одделни изрази употребени во одредбите од оваа глава ги имаат следните значења, и тоа:
- 1) **јарболно светло** означува бело светло што непрекинато светли во лакот на хоризонтот од 225° поставено во надолжницата на бродот и зацврстено така што светлината да се гледа од линијата на носот до 22,5°, зад субочицата на обата бока од бродот;
- 2) **бочни светла** означуваат зелено светло на десниот бок и црвено светло на левиот бок, што постојано светат во лакот на хоризонтот од 112,5° и се поставени така што светлината да се гледа од линијата на носот до 22,5° зад субочицата на односниот дел на бродот. Бродови со должина помала од 25 m можат да имаат бочни светла во една комбинирана светилка поставена во надолжницата на бродот;
- 3) **крмено светло** што постојано светли во лакот на хоризонтот од 135°, поставено што е можно поблиску до крмата и зацврстено така што светлината да се гледа 57,7° на секоја страна на бокот, гледано од линијата на крмата;
- 4) **светло за влечење** означува жолто светло со исти карактеристики како крменото светло од точка 3 на овој член;
- 5) **кружно светло** означува светло што непрекинато свети во лак на хоризонтот од 360°;
- 6) **блескаво светло** означува светло што се гледа како блескот во правилни растојанија со зачестеност од 120 или повеќе блескоти во минута.
- Член 22
- Видливост на светлата
- Светлата пропишани со одредбите на овој правилник мораат да имаат јачина на светлата определена со Правилата за градење поморски бродови (Дел XV. Средства за сигнализација), што ги издаде Југословенскиот регистар на бродовите, така што најмалите досези на видливоста да се:
- 1) на бродови со должина 50 m или повеќе:
- | | |
|---------------------|----------|
| — јарболно светло | 6 милји; |
| — бочно светло | 3 милји; |
| — крмено светло | 3 милји; |
| — светло за влечење | 3 милји; |
- 2) на бродови со должина 12 m или повеќе, но не повеќе од 50 m:
- | | |
|--|----------|
| — јарболно светло | 5 милји; |
| — јарболно светло за бродови со должина помала од 20 m | 3 милји; |
| — бочно светло | 2 милји; |
| — крмено светло | 2 милји; |
| — светло за влечење | 2 милји; |
| — бело, црвено, зелено или жолто кружно светло | 2 милји; |
- 3) на бродови со должина помала од 12 m:
- | | |
|--|----------|
| — јарболно светло | 2 милји; |
| — бочно светло | 1 милја; |
| — крмено светло | 2 милји; |
| — светло за влечење | 2 милји; |
| — бело, црвено, зелено или жолто кружно светло | 2 милји. |

Член 23

Бродови на механички погон кога пловат

- Брод на механички погон кога плови мора да покажува:
- 1) **јарболно светло** на предниот дел на бродот;
- 2) **друго јарболно светло** одзади и над првото.
- Брод со должина помала од 50 m не е должен да ги истакнува обете светла, но може тоа да го прави:
- 3) **бочни светла**;
- 4) **крмено светло**.
- Брод на воздушно перниче кога плови без истиснина, покрај светлата определени во став 1 од овој член, мора да покажува жолто блескаво кружно светло.
- Брод на механички погон со должина помала од 7 m, чија најголема брзина не преминува 7 јазли, наместо светлата определени во став 1 од овој член, може да покажува бело кружно светло. Таков брод треба, ако е можно да покажува и бочни светла.

Член 24

Влечење и туркање

- Брод на механички погон кога влече, мора да покажува:
- 1) **наместо светлото** пропишано во член 23 став 1 точка 1 од овој правилник — две јарболни светла на предниот дел од бродот, вертикално едно над друго;
- 2) **ако должината на влекот, мерено од крмата на бродот што влече до последната точка на влекот, преминува 200 m** — три јарболни светла вертикално едно над друго;
- 3) **бочни светла**;
- 4) **крмено светло**;
- 5) **светло за влечење** вертикално над крменото светло;
- 6) **ако должината на влеченото преминува 200 m** — сигналното тело во форма на двоен чун, на местото каде што се гледа најдобро.
- Ако туркачот и бродот што тој го турка се напред цврсто споени што да претставуваат една сложена единица, се сметаат за брод на механички погон и мораат да ги покажуваат светлата пропишани во член 23 од овој правилник.
- Бродот на механички погон, кога турка напред или влече бочно, освен ако претставува една сложена единица, треба да покажува:
- 1) **наместо светлото** пропишано од член 23 став 1 точка 1 од овој правилник — две јарболни светла на предниот дел вертикално едно над друго;
- 2) **бочни светла**;
- 3) **крмено светло**.
- Брод на механички погон врз кој се применуваат одредбите на ст. 1 и 3 од овој член, мора да биде во согласност со одредбите на член 23 став 1 точка 2 од овој правилник.
- Влечениот брод или објект мора да покажува:
- 1) **бочни светла**;
- 2) **крмено светло**;
- 3) **ако должината на влекот преминува 200 m** сигнално тело во форма на двоен чун, на место каде што се гледа најдобро.
- Ако кој и да било број влечени или бродови што се туркаат во група мораат да се осветлат како еден брод:

1) брод се турка, а кој не е сложена единица мора на крајот на предниот дел да истакне бочни светла;

2) брод што е влечен бочно мора да покажува крмено светло и на предниот дел бочни светла.

Ако од која и да било оправдана причина е неможно влечениот брод и објект да покажува светла пропишани во став 5 од овој член треба да се преземе се што е можно влечениот брод или објект да се осветли, или во краен случај, да се укаже на присуството на неосветлен брод или објект.

Член 25

Едреници кога пловат и бродови на весла

Едреник, кога плови, мора да покажува:

- 1) бочни светла;
- 2) крмено светло.

На едреници со должина помала од 12 m, светлата пропишани во став 1 од овој член можат да се комбинираат во една светилка, што треба да се постави на врвот или близу врвот на јарболот каде што светлото може да се види најдобро.

Едреник кога, плови покрај светлата пропишани во став 1 од овој член, може да истакнува на врвот или близу врвот на јарболот каде што можат најдобро да се видат две кружни светла поставени вертикално едно над друго, од кои горното е црвено, а долното зелено. Тие светла не смеат да се покажуваат заедно со комбинирана светилка што е дозволена според одредбата на став 2 од овој член.

Едреник со должина помала од 7 m, ако е тоа можно, мора да ги покажува светлата пропишани во став 1 или во став 2 од овој член, или да има спремна електрична рачна ламба или запалена светилка со бела светлост што мора да ја покаже на време доволно за да се избегне судир.

Брод на весла може да ги покажува светлата за едреници пропишани во овој член, или мора да има спремна електрична рачна ламба или запалена светилка со бела светлост што мора да ја покаже на време доволно за да се избегне судир.

Брод што плови на едра, а истовремено се движува со машина, мора на својот преден дел на местото каде што најдобро може да се види, да истакне знак во облик на конус со врвот свртен надолу.

Член 26

Рибарски бродови

Бродови зафатени со риболов, било да пловат или да се закотвени, мораат да ги покажуваат само светлата и знаците пропишани со овој член.

Брод што е зафатен со кочарење, а под тоа се подразбира влечење на повлечна мрежа низ вода или друга направа употребена како риболовен прибор, мора да покажува:

1) две кружни светла поставени вертикално едно над друго, од кои горното е зелено, а долното во бела боја или сигнален знак што се состои од два конуса поставени еден над друг така што врвовите да им се спојуваат.

Брод со должина помала од 20 m може наместо тој сигнален знак да истакне кошница;

2) јарболно светло зад и над зеленото кружно светло. Брод со должина помала од 50 m не е должен но може да го покаже тоа светло;

3) кога се движи низ вода, освен светлата пропишани во точ. 1 и 2 од овој став — бочни светла и крмено светло.

Брод што е зафатен со риболов, ако тоа не е кочарење, мора да покажува:

1) две кружни светла поставени вертикално едно над друго, од кои горното е во црвена, а долното во бела боја или сигнален знак што се состои од два конуса поставени вертикално еден над друг така што врвовите да им се спојуваат. Брод со должина помала од 20 m може наместо тој сигнален знак да истакне кошница.

2) ако испуштената направа се протега хоризонтално над 150 m од бродот, во правецот на протегањето на направата — едно бело кружно светло или конус свртен со врвот нагоре;

3) кога се движи низ вода, освен светлата пропишани во овој став — бочни светла и крмено светло.

Брод што е зафатен со риболов близу други бродови што се зафатени со риболов може да покажува додатни сигнали пропишани во чл. 33 до 40 од овој правилник.

Ако бродот не е зафатен со риболов, не смее да ги покажува светлата и знаците определени со овој член, туку само светлата и знаците пропишани за брод со неговата должина.

Член 27

Бродови неспособни за маневар или бродови со ограничени можности за маневрирање

Брод неспособен за маневар мора да покажува:

1) две црвени кружни светла поставени вертикално едно над друго на место каде што најдобро можат да се видат;

2) две кугли или два слична знака поставени вертикално еден над друг на место каде што можат да се видат најдобро;

3) кога се движи низ вода, покрај светлата пропишани во овој став — бочни светла и крмено светло.

Брод со ограничени можности за маневрирање, освен брод што врши разминирање, мора да покажува:

1) три кружни светла, поставени вертикално едно над друго на место каде што можат да се видат најдобро. Горното светло и долното светло мораат да бидат црвени, а средното светло мора да биде бело;

2) три знака поставени вертикално еден над друг на место каде што можат да се видат најдобро. Горниот знак и долниот знак мораат да бидат во форма на кугла, а средниот знак мора да биде во форма на двоен чун;

3) кога се движи низ вода, покрај светлата пропишани во точка 1 од овој став — јарболни светла бочни светла и крмено светло;

4) кога е вкотвен, покрај светлата и знаковите пропишани во точ. 1 и 2 на овој став — светло, светла или знак пропишан во член 30 на овој правилник.

Брод што е зафатен со влечење што му оневозможува промена на курсот, покрај светлата пропишани во точ. 1 и 2 став 2 од овој член, мора да покажува светла или знаци пропишани во член 24 став 1 од овој правилник.

Брод што е зафатен со јаружање или подводни работи, кога му е ограничена можноста за маневрирање, мора да покажува светла и знаци пропишани во став 2 од овој член, а ако постои некаква пречка, покрај тоа мора да покажува:

1) две црвени кружни светла или две кугли, поставени вертикално една над друга за да се означат страната на која постои пречката;

2) две зелени кружни светла или два двојна чуна, поставени вертикално еден на друг, за да се означат страната на која другиот брод може да мине;

3) кога се движи низ вода, покрај светлата пропишани во овој став — јарболни светла, бочни светла и крмено светло;

4) кога е закотвен — светла и знаци пропишани во точ. 1 и 2 на овој став наместо светлата и знаците пропишани во член 30 од овој правилник.

Ако поради големината на бродот што врши нуркачки работи практично е оневозможено покажување на знаци пропишани во став 4 од овој член, мора да се покажува знамето „А“ на Меѓународниот сигнален кодекс, што е изработено од плоча од цврст материјал со височина од најмалку 1 m и да се обезбеди видливост на знамето од сите страни на хоризонтот.

Брод што е зафатен со разминирање, покрај светлата пропишани во член 23 од овој правилник за бродовите на механички погон, мора да покажува три зелени кружни светла или три кугли. Едно од овие светла или знаци мора да се истакне на врвот или близу врвот на предниот јарбол, а по едно светло на краиштата од крстот на предниот јарбол. Тие светла или знаци покажуваат дека за друг брод е опасно да се приближи повеќе од 1000 m од крмата или 500 m од обата бока на бродот што е зафатен со разминирање.

Бродови со должина помала од 7 m не се должни да покажуваат светла пропишани во овој член.

Сигналите пропишани во овој член не се сигнализирани на бродови што се во опасност и бараат помош. Тие сигнали се пропишани со член 37 од овој правилник.

Член 28

Бродови ограничени со своето газалиште

Брод што е ограничен со своето газалиште покрај светлата пропишани во член 23 од овој правилник за бродовите на механички погон, може да покажува на местото каде што можат најдобро да се видат три црвени кружни светла, поставени вертикално едно над друго или знак во форма на цилиндар.

Член 29

Пилотски бродови

Брод што е зафатен со работи на пилотажа мора да покажува:

1) на врвот или близу врвот на јарболот, две кружни светла поставени вертикално едно над друго, од кои горното е бело, а долното црвено;

2) кога плови, покрај светлата од точка 1 на овој став — бочни светла и крмено светло;

3) кога е закотвен, покрај светлата од точка 1 на овој став — котвено светло, светла или знак.

Ако пилотски брод не е зафатен со работи на пилотажа, мора да покажува светла и знаци пропишани за слични бродови со негова должина.

Член 30

Закотвени и заринкани бродови

Закотвен брод мора да покажува на местото каде што може да се види најдобро:

1) на предниот дел — бело кружно светло или кугла;

2) на крмата или близу крмата и подолу од светлата од точка 1 на овој став — бело кружно светло.

Брод чија должина е помала од 50 m наместо светлата пропишани во став 1 од овој член, може да покажува бело кружно светло поставено на местото каде што може да се види најдобро.

Закотвен брод може, ако е долг 100 m и повеќе мора, да употреби соодветни работни или други светла за осветлување на своите палуби.

Заринкан брод мора да покажува светла пропишани во ст. 1 и 2 од овој член, а освен тоа, на место каде што најдобро се гледа:

1) две црвени кружни светла поставени вертикално едно над друго;

2) три кугли поставени вертикално една над друга.

Брод со должина помала од 7 m кога е закотвен или заринкан ако не се наоѓа во тесен канал, пловен пат, котвиште или близу нив, односно близу место каде што други бродови обично пловат, не е должен да ги покажува светлата или знаците пропишани во ст. 1 и 2 или во став 4 од овој член.

Член 31

Хидроавиони

Ако хидроавион не може да покажува светла и знаци чии карактеристики и положба се пропишани со овој правилник, тој мора да покажува светла и знаци што според карактеристиките и положбата се најслични.

IV. ЗВУЧНИ И СВЕТЛОСНИ СИГНАЛИ

Член 32

Дефиниции

Изразите употребени во одредбите од оваа глава го имаат следното значење, и тоа:

1) свирка означува секоја направа за звучна сигнализација што може да произведе звуци и што е во согласност со Правилата за изградба на поморски бродови (Дел XV. Средства за сигнализација) што ги издаде Југословенскиот регистар на бродовите;

2) краток свиреж означува звук што трае отприлика една секунда;

3) долг свиреж означува звук што трае од четири до шест секунди.

Член 33

Опрема за звучни сигнали

Брод со должина од 12 m или повеќе мора да има свирка и своно, а брод со должина од 100 m и повеќе и гонг чиј тон и звук не можат да се заменат со тон и звук на своно. Свирката, своното и гонгот мораат да бидат во согласност со Правилата за изградбата на поморски бродови (Дел XV. Средства за сигнализација), што ги издаде Југословенскиот регистар на бродовите. Своното или гонгот, или обата, можат да се заменат со друга опрема со соодветна карактеристика на звук, под услов потребните звучни сигнали да можат секогаш рачно да се произведуваат.

Брод со должина помала од 12 m не е должен да има направа за звучна сигнализација пропишани во став 1 од овој член, но тој случај

мора да има некое друго средство за давање ефикасен звучен сигнал.

Член 34

Сигнали за покажување маневри и сигнали за предупредување

Кога бродовите гледаат еден друг, бродот на механички погон во пловидба, маневрирајќи на начинот што е дозволен или пропишан со овој правилник, мора да го покажува својот маневар со сигнали на свирка на следниот начин:

1) еден краток свиреж значи: „го менувам својот курс надесно“;

2) два кратки свирежа значат: „го менувам курсот налево“;

3) три кратки свирежи значат: „моите машини возат со крма“.

Сигналите со свирка определени во став 1 од овој член секој брод може да ги дополни со светлосни сигнали погодни повторени додека не се изврши маневар.

Светлосните сигнали од став 2 на овој член значат:

1) еден блескот — „го менувам курсот надесно“;

2) два блескота — „го менувам курсот налево“;

3) три блескоти — „моите машини возат со крма“.

Секој блескот од став 3 на овој член мора да трае околу една секунда, временскиот интервал помеѓу блескотите мора да трае исто така околу една секунда, а интервалот помеѓу сигналите едноподруго не смеа да биде помал од десет секунди.

Светлото што се употребува за сигналите од став 2 на овој член ако е поставено мора да биде бело кружно светло со најмал досег на видливост од 5 милји и мора да биде во согласност со одредбите од Правилата за изградба на поморски бродови (Дел XV. Средства за сигнализација), што ги издаде Југословенскиот регистар на бродовите.

Кога бродовите гледаат еден друг во тесен канал или во пловен пат:

1) бродот што има намера да го претигне другиот брод мора, во согласност со член 9 став 5 точка 1 од овој правилник, да ја покаже својата намера со следните сигнали со помош на свирка:

— два долги свирежи придружени со еден краток значат: „имам намера да ве претигнам од вашата десна страна“;

— два долги свирежи придружени со два кратки значат: „имам намера да ве претигнам од вашата лева страна“;

2) бродот што се претига мора, постапувајќи во согласност со член 9 став 5 точка 1 од овој правилник да ја потврди својата согласност со сигнал со помош на свирка со овој ред: еден долг, еден краток, еден долг и еден краток свиреж.

Ако бродовите што гледаат еден друг се приближуваат еден кон друг и кога од кои и да било причини едниот од бродовите не ја разбира намерата или постапките на другиот, или се сомнева дека другиот брод презема соодветно дејствие за избегнување на судир, мора своето сомнение веднаш да го означи со давање најмалку пет кратки и брзи звуци со свирка. Овој сигнал може да се дополни со сигнал од најмалку пет кратки и брзи блескоти.

Бродот што се приближува до завој или теснина или пловен пат, каде што друг брод може да биде засолнет со некоја пречка, мора да се огласи со еден долг свиреж. Секој друг брод што се наоѓа

зад завој или е засолнет со пречка, а го чул тој сигнал, мора да одговори со еден долг свиреж.

Ако свирките на бродот се поставени на меѓусебна оддалеченост поголема од 100 m, за давање звучни сигнали за покажување маневрирање и за предупредување мора да се употребува само една свирка.

Член 35

Звучни сигнали при намалена видливост

Во подрачје или близу подрачје со намалена видливост, било дење било ноќе, сигналите што се пропишани со овој член и што мораат да се даваат се:

1) брод на механички погон, кога се движи низ вода, мора да дава еден долг свиреж во временски интервали од најмногу две минути;

2) брод на механички погон, кога се движи, но кога ја запрет машината и не се движи низ вода, мора во временски интервали од најмногу две минути да дава два долги свирежа едноподруго одошн со интервал од околу две секунди;

3) брод неспособен за маневар, брод со ограничена можност за маневрирање, брод ограничен со своето газалиште, едреник, брод зафатен со риболов, брод што е зафатен со влечење или туркање на друг брод, наместо сигналите пропишани во точ. 1 и 2 од овој член, мораат да се огласат во временски интервали од најмногу две минути со три свирежа едноподруго, и тоа со еден долг придружен со два кратки;

4) влечен брод или ако има повеќе влечени бродови само последниот брод во влек, ако има екипаж, мора во интервали што не се подолги од две минути да дава четири свирежа едноподруго и тоа еден долг свиреж придружен со три кратки. Ако е можно, овој сигнал треба да се дава непосредно зад сигналот што го дава бродот влекач;

5) кога бродот туркач и бродот што тој го турка се цврсто поврзани во сложена единица, се сметаат како брод на механички погон и мораат да ги даваат сигналите пропишани во точка 1 или 2 од овој член;

6) закотвен брод мора, во временски интервали од најмногу една минута, брзо да звони со своно отприлика по пет секунди. Брод со должина од 100 или повеќе метри, мора да се огласува со своно на предниот дел од бродот, и веднаш по тоа звонење односно — со гонг на крмениот дел од бродот со брзо удирање во гонг, во траење од околу пет секунди. Покрај тоа, закотвениот брод може да дава три свирежи едноподруго, и тоа еден краток, еден долг и еден краток за да се обрне внимание на својата положба и на можноста на судир со бродот што му се приближува;

7) заринкан брод мора да дава сигнал со своно, а ако е потребно и со гонг, како што е пропишано во точка 6 од овој член. Освен тоа, заринкан брод мора непосредно пред и по секој сигнал со брзо звонење да дава уште при раздвоени и изразити удари со своно, а може да се огласува со соодветен сигнал со помош на свирка;

8) брод со должина помала од 12 m не е должен да ги дава сигналите споменати во овој член, но мора да дава некој друг ефикасен звучен сигнал во временски интервали што не се подолги од две минути;

9) кога пилотски брод врши работи на пилотажа покрај сигналите пропишани во точ. 1, 2 или 6 од овој член, може да дава сигнал за распознавање кој се состои од четири кратки свирежи.

Член 36

Сигнали за привлекување внимание

Ако е потребно да се привлече внимание на друг брод, секој брод може да дава светлосни или звучни сигнали што не е можно по грешка да се заменат со сигналите што се пропишани со овој правилник, или може да го насочи светлосниот сноп на рефлекторот во правецот на опасноста така што да не ги попречува другите бродови.

Член 37

Сигнали за опасност

Ако бродот е во опасност и бара помош, мора да ги употреби или да ги истакнува сигналите што било да се употребени или истакнати раздвоено или заедно покажуваат опасност и потреба од помош. Тие сигнали се следните:

- 1) пукање со огнено оружје или со некој друг експлозивен сигнал истрелан во интервали од околу една минута;
- 2) непрекинат звук со која и да било справа за давање сигнали во магла;
- 3) ракети или прскалки што фрлаат звездички во црвена боја, а што се истрелуваат една по друга во кратки временски интервали;
- 4) сигнал со радиотелеграфија или со кој и да било друг сигнален систем што се состои од групата ... — — — (SOS) Морзеови знаци;
- 5) сигнал со радиотелеграфија што се состои од изговорениот збор „Mayday“;
- 6) сигнал за опасност N C предвиден со Меѓународниот сигнален кодекс;
- 7) сигнал што се состои од четириаголно знаме, над кој или под кој стои топка или предмет сличен на топка;
- 8) палење огин на бродот (на пр. со горење на бочви со катран, масло итн.);
- 9) ракета со падобран или рачен факел што дава црвено светло;
- 10) димен сигнал што испушта чад во портокалова боја;
- 11) повторување со раширени раце на лесни движења од горе надолу;
- 12) радиотелеграфски сигнал за тревога;
- 13) радиотелефонски сигнал за тревога;
- 14) сигнали што даваат радиопливки за нужда со податоци за определување на позицијата.

Применувањето или истакнувањето на кој и да било од тие сигнали, освен за означување на опасност и потреба од помош, како и употребата на другите сигнали што би можеле да се заменат со одделни од тие сигнали е забрането.

Треба да се обрне внимание и на соодветните поглавја од Меѓународниот сигнален кодекс и Прирачникот за барање и спасување на трговски бродови, како и на следните сигнали:

- 1) парче на едренина бојосана портокалово со три четириаголник или круг, или друг соодветен знак (поради идентификација од воздух);
- 2) бојосани дамки на вода.

V. ДОПОЛНИТЕЛНИ СИГНАЛИ ЗА РИВАРСКИ БРОДОВИ ШТО ЛОВАТ ВО БЛИЗИНА ЕДЕН ДО ДРУГ

Член 38

Општа одредба

Светлата пропишани во одредбите од оваа глава ако се покажуваат во согласност со член 26

став 4 од овој правилник, мораат да се постават на места од каде што можат најдобро да се видат и мораат да бидат оддалечени најмалку 0,9 метри од светлата пропишани во член 26 став 2 точка 1 и став 3 точка 1 од овој правилник, но на пониско ниво. Тие светла мораат да бидат кружни и видливи на помала оддалеченост одошто светлата пропишани во одредбите од овој правилник за рибарски бродови, но најмалку на оддалеченост од една морска милја.

Член 39

Сигнали за кочарење

Кога бродовите се зафатени со кочарење, било да употребуваат придновска или лебдечка опрема, можат да покажуваат:

- 1) кога спуштаат мрежи:
— две бели светла во вертикална линија;
- 2) кога повлекуваат мрежи:
— бело светло вертикално над црвено светло;
- 3) кога мрежата запнала за некоја пречка:
— две црвени светла во вертикална линија.

Секој брод што е зафатен со кочарење во чифт може да покажува:

- 1) ноќе — рефлектор насочен напред и во правецот на другиот брод во чифтот;
- 2) кога спушта или повлекува мрежи или мрежите се запнати за некоја пречка — светлата пропишани во став 1 од овој член.

Член 40

Сигнали за пливарки

Бродовите што се зафатени со риболов со помош на пливарки можат да покажуваат две жолти светла вертикално едно над друго. Тие светла мораат наизменично да блескаат секоја секунда со еднакво траење на светлото и мракот, а можат да се покажуваат само кога бродот е попречен со својата риболовна опрема.

VI. ИЗБЕГНУВАЊЕ СУДИРИ НА МОРЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЛУКИ И МОРСКИ ПРЕДЕЛИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ ВО КОИ ПЛОВИДБАТА Е ОТЕЖНАТА

Член 41

Заради избегнување судири на море во југословенски луки и предели на југословенски внатрешни морски води во кои пловидбата е отежната, бродовите се должни да постапуваат според одредбите од оваа глава при движењето (впловување, испловување и поминување) во луките, влезовите во луките во полукруг од една морска милја, сметајќи од влезот во луките, на реките и на нивните утоки пловни за морски бродови, како и во тесни канали што се наоѓаат во југословенски внатрешни морски води, ако за одделни предели од југословенските внатрешни морски води со посебни прописи не е определено поинаку.

Член 42

Мали бродови, вклучувајќи и чамци без оглед на видот на погонот, при движењето во пределите

и луките од член 41 на овој правилник мораат да им се тргнуваат од патот на поголемите бродови.

Член 43

Бродовите што влегуваат во лука, река или тесен канал не смеат да го попречуваат маневрирањето на бродовите што излегуваат од лука, река, односно канал.

Член 44

Ако бродовите што според одредбите на чл. 42 и 43 од овој правилник имаат предност во маневрирањето сметаат дека другите бродови не постапуваат според тие одредби, мораат на тоа да ги предупредат со најмалку пет кратки и брзи звучни сигнали.

Член 45

Рибарските бродови и рибарските чамци не смеат во луките да ловат со помош на светла, а во другите предели наведени во член 41 од овој правилник можат да употребуваат само засолнети светла така што да не ја попречуваат добрата и слободната видливост на бродовите што пловат по тие предели. Ако тие бродови односно чамци со своето светло ја попречуваат видливоста, должни се на дадениот сигнал од брод што се состои од еден долг звук со свирка да ги изгаснат или засолнат своите светла.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 46

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за поморски прекршок сторен на југословенски брод на отворено море односно во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заповедникот на југословенски брод или хидроавион, односно друго овластено лице на бродот или хидроавионот:

- 1) ако плови и кормилари со брод или хидроавион на вода спротивно на одредбите на чл. 4 до 19 од овој правилник;
- 2) ако на брод или хидроавион на вода не ги истакне светлата и знаците пропишани во чл. 20 до 40 од овој правилник;
- 3) ако на брод или хидроавион на вода не дава звучни и светлосни сигнали според одредбите на чл. 32 до 37 од овој правилник;
- 4) ако од брод или хидроавион на вода во опасност не дава сигнали според одредбата од член 37 на овој правилник;
- 5) ако постапи спротивно на одредбите на чл. 42, 43 и 54 од овој правилник.

За прекршоците од став 1 точ. 1 до 5 од овој член сторени во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и заповедникот или друго овластено лице на брод на трговската морнарица од странска државна припадност односно од странски цивилен хидроавион на вода.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за избегнување судири на море („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/66).

Член 48

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2940

28 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

69.

Врз основа на член 82 став 3, од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗГЛЕДОТ И УПОТРЕБАТА НА АТЕСТНИОТ ЗНАК

1. Со оваа наредба се утврдуваат изгледот на атестниот знак и употребата на атестниот знак (начин на означување, пренесување и поништување на атестниот знак).

2. Атестниот знак има изглед прикажан на цртежот S, што е приложен кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

3. Атестниот знак може да има определени букви, броеви, односно симболи заради поблиско определување на кој вид или група производи припаѓа производот.

Кој од елементите од став 1 на оваа точка се става на атестниот знак при означување на производот со атестниот знак е определено со прописот за задолжително атестирање на соодветниот производ.

4. Големината на атестниот знак за означување на атестираните производи се определува според височина B на атестниот знак прикажан на цртежот S од точка 2 на оваа наредба.

Височината B може да има само заокружени вредности на стандардните броеви според редот на големините R 10 изразени во милиметри (mm) според југословенскиот стандард Стандардни броеви, бројчени вредности и дефиниции — JUS A.A0.001.

5. Означување на производот со атестниот знак се врши со втиснување или отпечатување на знакот врз производот, етикетата или придатокот, или со нанесување на атестниот знак врз пакувањето на производот и врз исправите што го придружуваат производот во прометот.

6. Означување на производот се врши, по правило, со втиснување на атестниот знак врз производите на кои е можно да се втисне и трајно да се зачува атестниот знак, а при тоа да не се предизвикаат оштетувања на производите. Знакот може да се втисне и врз плочка, предвидена за таа цел.

7. Производите што не можат да се означат со втиснување на атестниот знак, се означуваат со отпечатување на тој знак со боја која не може да се избрише.

8. Производите што не можат да се означат со втиснување или отпечатување на атестниот знак, се означуваат со втиснување на тој знак врз етикетата или придаток.

9. Атестниот знак се нанесува, по правило, на местата на производот што се лесно достапни за преглед, по вградување на производот во објекти и постројки. Производите што натаму ќе се обработуваат се означуваат со атестниот знак на местата што повеќе нема да се обработуваат.

10. Видот, големината, начинот и местото на нанесувањето на атестниот знак, се утврдени со прописот за задолжителното атестирање на одделни производи.

11. Атестниот знак мора да се запази при обработката на производот и при вградување на делови во објекти и постројки. Ако атестниот знак при обработката на одделни производи (делови) мора да се отстрани, тој мора да се пренесе на друго место.

12. Ако во вршењето надзор ќе биде поништен атестот, се поништува и атестниот знак.

13. Поништување на атестниот знак, нанесен со втиснување, се врши со брусење или точкало, со кое атестниот знак се прецртува со знакот X. Поништувањето на атестниот знак нанесен со отпечатување се врши со премачкување со боја што не може да се избрише, а поништување на атестниот знак нанесен со пломба, етикета или придаток — со нивно симнување.


14. Означување со атестниот знак на производите за кои атестот е издаден, врши производителската организација на здружен труд, а означување на производите од увоз — увозникот, односно застапникот на странска фирма при продажбата на стоките од консигнационен склад.

15. Производителските организации на здружен труд, увозниците, односно застапниците на странски фирми се должни да ги чуваат средствата за нанесување на атестниот знак на начинот со кој се исклучува можноста за нивна злоупотреба.

16. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-21-21018/1
29 декември 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.



$$B=2A \quad C=A/5$$

70.

Врз основа на чл. 55, 56, 59 и 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПАМУК

1. На задолжително атестирање подлежат суровиот памук и памучните влакна, наменети за индустриска преработка без оглед на начинот на добивање, видот, квалитетот и потеклото (во натамошниот текст: памукот).

2. На испитување подлежат следните карактеристики за квалитетот на памукот:

- 1) класата и меѓукласата;
- 2) бојата;
- 3) чистотата, содржината на туѓи примеси и подготвката (препарацијата);
- 4) зрелоста;
- 5) прекинувачката сила на влакната;
- 6) должината на влакната;
- 7) финоста на влакната;
- 8) опитната состојба на памукот;
- 9) содржината на влагата;
- 10) содржината на кратките влакна.

Пред испитувањето на пропишаните карактеристики за квалитетот на памукот мора да се утврди бруто масата на секоја бала памук и дарата и нето масата влакна за секој лот.

3. Карактеристиките за квалитетот на памукот што подлежат на испитување се утврдени со југословенските стандарди, и тоа со:

- 1) југословенскиот стандард JUS F.B1.021 — Памучни влакна. Општи одредби;
- 2) југословенскиот стандард JUS F.B1.022 — Памук. Домашен суров памук. Општи услови;
- 3) југословенскиот стандард JUS F.B1.023 — Памук. Домашни памучни влакна. Општи услови;
- 4) југословенскиот стандард JUS F.A0.013 — Текстилни влакна и префи. Називи и дефиниции на карактеристиките;
- 5) југословенскиот стандард JUS F.A0.012 — Текстилни влакна, називи и дефиниции.

4. Испитување на карактеристиките за квалитетот на памукот определени во точка 2 на оваа наредба се врши на начинот определен со југословенските стандарди, и тоа:

- 1) класата и меѓукласата — органолептички, според точка 4.1. од југословенскиот стандард JUS F.B1.021 — Памучни влакна. Општи одредби;
- 2) бојата — органолептички, според точка 4.1. од југословенскиот стандард JUS F.B1.021 — Памучни влакна. Општи одредби;
- 3) чистотата, содржината на туѓи примеси и подготвката (препарацијата) — според југословенскиот стандард JUS F.S2.235 — Определување на содржината на туѓи примеси и нечистота во памучни влакна. Постапка со помош на механичко — пневматски анализатор;
- 4) зрелоста — според југословенскиот стандард JUS F.S2.230 — Определување на зрелоста на памучните влакна. Определување на индексот на каустичната зрелост;
- 5) должината на влакната — органолептички, според точка 4.21. од југословенскиот стандард JUS F.B1.021 — Памучни влакна. Општи одредби;
- 6) финоста на влакната — според југословенскиот стандард JUS F.S2.237 — Определување на финоста на памучни влакна. Метод на читање микронер-индекс;

7) општата состојба на памукот — според точ. 4.22 и 4.4 од југословенскиот стандард JUS F.B1.021 — Памучни влакна. Општи одредби;

8) содржината на влагата — според југословенскиот стандард JUS F.S2.010 — Определување на содржината на влагата во суров памук и памучни влакна;

9) содржината на кратки влакна (со максимална должина 10 mm) — според точка 4.211. од југословенскиот стандард JUS F.B1.021 — Памучни влакна. Општи одредби.

5. Прекинувачката сила на влакната, како карактеристика на памук (Pressley-index), се определува со следниот метод: од мостра што се испитува се издвојува и исченидува сноп со широчина од 0,63 cm, со јачина од 7 до 10 lb што се затегнува во факалки. Факалките се наместени една до друга така што испитуваната должина на влакната да е еднаква на 0 mm. Влакната се исетуваат на обете надворешни краишта на факалките за да се добие мостра со определена должина, а потоа факалките се поставуваат во испитувач каде што се врши кинење. По кинењето снопот се вади од факалките и се мери со точност од 0,01 mm. Резултатот се добива кога читаната вредност на оптоварувањето ќе се подели со вредноста на тежината на снопот на влакната, а се изразува во PI (O) — единици (Pressley-index).

6. Земањето на мостри за испитување на пропишаните карактеристики за квалитетот на памукот се врши на начинот определен со југословенскиот стандард JUS F.S9.050 — Издвојување на мостри за испитување на квалитетот на суров памук и памучни влакна.

Класата, мефукласата, бојата, општата состојба и должината на памучните влакна се контролираат на мострите од секоја бала на испораката.

Содржината на туѓи примеси, зрелоста и содржината на кратки влакна, како карактеристики за памук, се определуваат на една просечна мостра, добиена од најмалку десет бали од секој лот памук.

Содржината на влага, јачината и финоста на влакната на памук се определуваат на 10% мостри од испорака на лот.

7. За производи за кои се испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата овластена за атестирање издава атест кон кој се прилага еден примерок од извештајот за испитувањето со резултатите од испитувањето на памукот.

8. Атестот се издава на образецот што го издава Сојузниот завод за стандардизација.

9. Извештајот за испитувањето на памукот содржи податоци за:

1) испораката (назив на производот, производителот, испорачувачот, односно увозникот, земјата на потеклото, број и датум на заклучокот, број и датум на договорот, број и датум на фактурата, број на царинската декларација, место и датум на пристигнатите стоки, превозник-шпедитер, број и облик на пакувањето, транспортно средство, бруто и нето маса);

2) земањето на мостри (датум и место на мострирање, број на прегледаните пакувања, број на земените мостри за испитување, начин на земање мостри, потпис на работникот што го извршил мострирањето);

3) прописите според кои се вршени испитувања, односно постапката на испитувањето;

4) резултатите на испитувањето;

5) бројот на издадениот атест;

6) местото и датумот на издавањето на извештајот за испитувањето.

Заглавието од извештајот за испитувањето содржи фирма односно назив и седиште на организа-

цијата овластена за атестирање, како и број на решението за овластување и датум на издавањето на решението.

Извештајот за испитувањето мора да биде заверен со потпис од овластениот работник на организацијата овластена за атестирање и со нејзин печат.

10. Производителот за кои е издаден атест производителот, односно увозникот ги означува со атестен знак.

Означувањето со атестен знак се врши врз балите со памук со жиг или со етикета, при што големината B од точка 5 од Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79) изнесува 125 mm — ако знакот се нанесува со етикета, а 15 mm — ако знакот се нанесува со жиг.

Во атестниот знак се внесува утврдената ознака на класата на памукот.

11. За атестирање на памук може да се овласти организација на здружен труд, што во поглед на опременоста и стручните квалификации на кадри-те ги исполнува следните услови и тоа:

а) располага со долунаведената опрема, и тоа:

1) со анализатор за определување на туѓи примеси и нечистота, според точка 5 од југословенскиот стандард JUS F.S2.235;

2) со микронер-апарат, според точка 5 од југословенскиот стандард JUS F.S2.237;

3) со кондиционер-апарат со автоматска регулација на температурата, според точка 5 од југословенскиот стандард JUS F.S2.010;

4) со Pressley-апарат со потребен прибор (уред за затегање, алат за сечење, груб рачен чешел);

5) со апарат за определување на должината на влакната според Johansen-Cvajgl (штапел апарат);

6) со сушилица со уред за автоматска регулација, според точка 5 од југословенскиот стандард JUS F.S2.230;

7) со лабораториска вага со точност од 0.0002 g, според точка 5 од југословенскиот стандард JUS F.S2.210;

8) со друг потребен лабораториски прибор;

б) располага со уред за создавање на стандардна атмосфера според југословенскиот стандард JUS F.S0.100 во просториите во кои се врши испитување;

в) располага со осветление што имитира дифузно дневно светло во собата за класирање, определување на бојата и општата состојба на памукот;

г) на работите на атестирање може да распореди работници што ги имаат следните стручни квалификации, и тоа:

1) ако е во прашање работник што раководи со испитувањето на производи — соодветна висока или висока стручна спрема, со најмалку три години работно искуство;

2) ако се во прашање стручни работници — соодветна виша или средна подготовка, со најмалку две години работно искуство на работи на лабораториско испитување на памучни влакна;

3) ако е во прашање класер за органолептичка контрола — најмалку пет години работно искуство на работи на класирање на памук;

4) ако е во прашање контролор на мерење, дарирање, мострирање и етикетирање — стручна подготовка на квалификуван работник, со најмалку една година работно искуство на тие работи.

12. Организацијата на здружен труд овластена за атестирање, должна е да изврши атестирање во рок од најдолго 45 дена, сметајќи од денот на приемот на барањето, под кое се подразбира дека стоките се подготвени за атестирање.

13. Врз памукот не се применуваат одредбите од Наредбата за текстилните производи од увоз што во прометот мораат да бидат снабдени со уверение за квалитетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/78).

14. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 21-31-21050/1
29 декември 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

71.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА СЕЖАНА, СО СЕДИШТЕ ВО РЕПЕНТАБОР И ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА СЕЖАНА, СО СЕДИШТЕ ВО ТЕРМИНАЛОТ СЕЖАНА

1. Се укинува Царинската испостава на Царинарницата Сежана, со седиште во Репентабор.

Царинската испостава од став 1 на оваа точка престанува со работа на 1 февруари 1979 година.

2. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Сежана, со седиште во Терминалот Сежана.

Царинската испостава од став 1 на оваа точка почнува со работа на 1 февруари 1979 година.

3. Работите на укинатата Царинска испостава на Царинарницата Сежана, со седиште во Репентабор ги презема Царинската испостава на Царинарницата Сежана, со седиште во Терминалот Сежана.

03-01 Бр. 10239/2
25 декември 1978 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за царини,
Кемал Тарабар, с. р.

72.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТВ ПРИЕМНИЦИ, РАДИОПРИЕМНИЦИ, СТАБИЛИЗАТОРИ НА НАПОН, АНТЕНИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 август 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ТВ приемници, радиоприемници, стабилизатори на напон, антени и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите постојни затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките про-

дажни цени да изнесуваат, и тоа за: ТВ приемници во боја до 5%, радиоприемници — моно и стабилизатори на напон до 7%, ТВ приемници црно-бели, радиоприемници — стерео, авто радиоприемници, антени и нивни резервни делови до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4373 од 16 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Електронска индустрија“ — Нилс, „Горенје“ — Велење, РИЗ — Загреб, „Руди Чајавец“ — Бања Лука и „Искра“ — Љубљана.

Претставници на потрошувачите: 21 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

73.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕД И ЗА ПРОДУКТИ ВРЗ БАЗА НА ПЧЕЛИНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 април 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за мед и за продукти врз база на пчелини производи, со тоа што производителските организации на здружен труд ги задржуваат своите постојни продажни цени и вршат усогласување заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

Цените од Ценовниците важат како цени во продажба на мало, без данок на промет. Во тие цени е вклучен процентот за покрите на трошоците во прометот на големо до 7% и за покрите на трошоците во прометот на мало до 18%. Во тие цени се вклучени трошоците на амбалажа и транспорт.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2636 од 9 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Медекс“ — Љубљана, „Пчеларски комбинат“ — Белград, „Пчеларска централа“ — Белград, „Далматинска пчеларска задруга“ — Сплит, „Медопродукт“ — Суботица, „Ванатска пчела“ — Зрењанин, АИК — Шабац и „Чебеларска задруга“ — Жалец.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН

I

Се отповикува

Никола Стефановски од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединета Република Камерун.

II

Се назначува

Хамдија Фетаховиќ, член на Секретаријатот на Претседателството на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Црна Гора, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединета Република Камерун.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 28

29 декември 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Давидовић Јована Драган, Николић-Милић Драгољуба Јелисавета, Тодоровић Станимира Ратомир, Влајин Стевана Лазар, Вуколић Милоша Драгомир;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андрић Владимира Драгољуб, Бркић Петра Бранко, Димић Видана Аранђел, Бешиќ Трипка Радован, Ђуричин Ђоке Стана, Фарац Анте Љубо, Каурин Јове Триво, Ковачевић Јована Драго, Кујунџић Шимуна Маријан, Лончар Симе Даница, Маријановић Јове Ђуро, Мاستиловић Ђуре Жарко, Мићиќа Аугуста Јосип, Милачић Божина Машан, Недељковић-Зорић Игњата Радмила, Новаковић Симе Душан, Остојић Обрада Радован, Паун Данијела Мате, Пејовић-Павићевић Савића Милева, Поповић-Јасприца Мате Ванда, Шебаљ Ивана Иван, Шкорић Јове Илија, Шкорић Уроша Славко, Томић Божја Драгољуб, Видовић Светине Марко, Зукић Спасоја Младен;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Шкондрић Луке Фабијана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексић Љубомира Драгољуб, Бјељац Миле Милан, Бошковић Радована Божја, Чарапић Велимира Ратомир, Чолић Богдана Радован, Чортановачки Жарка Никола, Ѓировић Љубомира Милојко, Франолић Петра Драгутин, Гашипаровић Андрије Анте, Грбеша Луке Вранислав, Грујић Милана Благота, Јелача Ђуре Дане, Јовичић Спасоје Милорад, Јовић Душана Владимир, Качар Симе Божко, Кањевац Јевђена Десимир, Крстић Уроша Божићар, Крстовић Вукашина Милета, Кукић Илије Милан, Лабудовић Вукана д-р Данило, Лазовић Богољуба Александар, Лукић Тихомира Милоје, Матијашевић Луке Милан, Медић Петра Богдан, Метикош Ђуре Ранко, Михајловић Милорада Ненад, Миливојевић Милуна Ранко, Милојевић Микаила Михаило, Милошевић Ђуре Радослав, Митић Живка Чедомир, Мојсиловић Милорада Мирослав, Мусић Стјепана Пашко, Мушиќић Луке Миливоје, Мутић Лазара Душан, Оштрић Фране Звонимир, Павловић Љубомира Вранислав, Павловић Христивоја Никола, Петровић Михајла Христина, Петровић Живојина Светозар, Поповић Радослава Војислав, Прис Јохане Виктор, Радаковић Сава Петар, Радосављевић Илије Ратко, Ракић Стевана Драган, Ранђеловић Стојана Видоје, Рашовић Зарија Милош, Ристић Вујк Бранко, Рујевић Пере Милан, Савић-Вранеш Мате Барица, Совиљ Ђуре Илија, Станојевић Драгутин, Станислав, Стојановић Станка Јован, Стојиљковић Милутина Момчило, Трикић Јована Ђуро, Векић Обрада Драган, Влајин-Јовановић Душана Мара

Вујовић Гаврила Милан, Зубовић Николе Раде, Живановић Ђорђа Бранко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ѓулибрк Луке Стојан, Дракулић Косте Милан, Лазин Боривоја Драгољуб, Павићевић Боже Радомир, Плавшић Цвије Петар, Ристић Божидар Никола, Рујевић Ђурђа Милош, Вукомановић Рада Богдан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Цокковић Андре Велимир, Благојевић Радмила Обрад, Димитријевић Живојина Живорад, Ђешнић Вујичић Михаила Десанка, Јокић Стојана Милош, Јовановић Николе Милорад, Јацковић Луке Франа, Манојловић Кире Невенка, Марковић Лазара Мирослав, Пајкић Светислава Радиша, Перунича Јанка Војислав, Планојевић Васе Радивоје, Поповић Владимира Момчило, Скорин-Раткинић Томе Марија, Стојановић Тиосава Милутин, Стојановић Стевана Предраг, Стојиљковић Драгутина Никола, Шкорић-Пражић Николе Босилка, Томић Миодрага Михајло, Томић Ранка Славко, Трајковски Паскал Душан, Васиљевић-Јанселић Фране Антонија, Живковић Богића Предраг, Жнидаршич Антонија Игњац;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексић Живорада Раде, Алић Михаила Владета, Алинчић Луке Илија, Андрић Драгослава Живадин, Антонијевић Гојка Десимир, Арамбашкић Николе Душан, Арамбашкић Николе Сава, Аврамовић Живана Слободан, Вишевац Милорада Драгиша, Ђеловић Милоша Ђорђе, Ђеловић Милоша Мирослав, Блажевић Томе Љубомир, Бојић Светолика Милица, Бончић Добривоја Иван, Бошковиќи Максима Фидан, Бугарски-Јованчевић Миленка Надежда, Булатовић Чирка Момчило, Бурић Марка Ќетко, Цицварић Душана Сава, Цигановић Симе Светозар, Црногорац Алексе Милан, Цуцић Косте Радмило, Чабаркапа Бошка Миленко, Чича Петра Лука, Чворовић Драгомира Милета, Дајић Тројана Ратомир, Дамјановић Драгољуба Радоевић, Давидовић Томице Михаило, Давидовић-Урошевић Милића Надежда, Димић-Димитријевић Јована Јелица, Димић Луке Велимир, Дракуловић Јована Илија, Древеншек Јакова Рудолф, Дробњак Љубомира Крста, Дудаш Карла Геза, Ѓапа Лазе Јован, Ѓикић Стевана Томислав, Ѓокић Зарија Милан, Ѓорђевић Михајла Чедомир, Ѓукић Стојана Душан, Ѓуран Стојана Илија, Ѓурасовић-Плепел Ивана Ивка, Ѓурић Светислава Будимир, Ѓртунић Јоргачија Момчило, Гаковић Луке Душан, Глишић Петра Живорад, Голубовић Милована Миливоје, Граовац Ѓуре Душан, Гвоздић Радослава Бранислав, Халиловић Аго Хамдо, Игњатовић Илије Чедомир, Илић Драгомира

Бранко, Илић Радоја Љубивоје, Илић-Стојановић Војислава Зорица, Ивановић Петра Благоје, Ивановић-Златановић Александра Злата, Јанковић Крсте Живојин, Јањанин Павла Душан, Јевтић Вукосава Љубивоје, Јоцић Милисав Радосав, Јока Пера Милан, Јовановић Александра Јеврем, Јовановић-Нешић Момира Надежда, Јовановић Жарка Зоран, Јовичић Саве Милан, Јовић Светозара Станић, Југовић Михајла Петар, Качар Јове Марко, Кинђић Стевана Прока, Киш Гавре Олга, Кнежевић Гвоздена Андрија, Кнежевић Дмитра Ѓорђе, Кнежић Боже Драго, Коцен Јосипа Мирко, Коцореп-Ѓокнић Милоша Љубица, Комшић Петра Никола, Костадиновић Ивана Петар, Костић Мирка Божидар, Костић Боривоја Глигорије, Ковачевић Драгомира Сима, Ковачевић Танасије Владимир, Крезин Степана Живко, Крндија Спасе Симо, Крстић Жипоте Владимир, Кузмановић Милана Милош, Лазаревић-Ристић Милорада Милица, Лазаревић Саве Миомир, Лазовић Богољуба Миодраг, Лукић-Ѓутобрадић Светомира Наталија, Маленић Илије Раде, Малетић Бранка Радован, Мандић Борисава Славолуб, Марковић Миливоја Александар, Марковић Маријана Анто, Марковић Живана Љубица, Матавуз Јове Станоје, Матић Светозара Радомир, Михајловић Радосава Живота, Милановић Милана Крста, Миленковић Илије Милка, Милетић Бошка Славолуб, Милинковић Драгослава Љубинко, Милосављевић Спасоја Милорад, Милосављевић Костадина Небојша, Милошевић Милисав Богдан, Милековић-Станић Павле Милица Мирков Марка Стеван, Митић Тонче Стојадин, Мијровић Николе Липија, Мрша Јосе Вера Нешовић Радоја Томислав, Николић Драгутина Драгомир, Николић-Ѓорђевић Николе Љилана, Николић Милана Радисав, Обрадовић Милосава Милијан, Обућина Тимотије Станимир, Пајић Живка Миодраг, Панић Јована Слободан, Паскаљевић-Росић Душана Бранислава, Павловић Мирка Љубомир, Перовић-Ранчић Михајла Љилана, Пешнић Димитрија Србислав, Петковић-Ивановић Живојина Мирослава, Петровић Николе Лука, Петровић Момчила Љубомир, Петровић Светолика Михајло, Петровић Николе Момчило, Петровић Војна Веселин, Петровић Светозара Владимир, Пилчевић Андрије Петар, Поповић Славка Светозар, Праицовић Живојина Милован, Прокоповић Миладина Цветко, Радетић Ѓуре Бранко, Радић Ѓуре Милан, Радић Јована Милан, Радин Богољуба Иван, Радивојевић Милана Данило, Радивојевић Милана Радован, Радивојевић Николе Владимир, Радоевић Веселина Милисав, Радосављевић Светислава Војислав, Радовић Лазара Сретен, Раѓеновић Милана Никола, Ранѓеловић Милана Чедомир, Ремета Лазара Петар, Ристановић Милана Александар, Ристић Милана Љубинко, Родић Раде Урош, Рошчић Миховила Ратко, Ручнов Јована Ѓуро, Самарџија Златка Злата, Самофалов Јакова Коста, Савић Тодора Миодраг, Симанић Чедомира Јездимир, Симић Милоша Миодраг, Симић Вукосава Секула, Симоновић Љубомира Живојин, Симоновски Хене Добре, Спасић Миладина Миодраг, Спасојевић Миливоја Живан, Сремчевић Милорада Милован, Станковић Ѓорђа Чедомир, Стојановић Живадин Цвета, Стојановић-Костић Профив Оливера, Стојичић Радоеља Чедомир, Стојковић Величка Лазар, Стојковић Петра Ненад, Стојковић Косте Срѓан, Сурпа Стевана Мирко, Шпановић Николе Марко, Штефанчић Фране Отмар, Шукало Мирка Вељко, Шулић Максима Раде, Табаковић Драгослава Драган, Теодосијевић Драгољуба Јаков, Терзинар Алојза Јосип, Тодоровић Живана Драгољуб, Тодоровић Драгојла Ѓорђе, Тодоровић Петка Никола, Томић Јована Максим Трнмић Данила Маринко, Урошевић Михаила Милоје, Веиновић Стеве Петар, Вермезовић Миладина Ми-

хајло, Вермезовић Недељка Рајко, Весковић Станимира Периша, Вићентијевић Јордана Живота, Видојковић-Миленковић Душана Радмила, Виторовић Благоје Миломир, Војиновић Алексе Живан, Војновић Остоје Ђоко, Воротовић Раде Василије, Вујадновић-Кадовић Благоје Стана, Вујанац Секуле Милутин, Вујић Ивана Ђорђе, Вујишић Саве Ананије, Вујишић Ђорђа Боровоје, Вујовић Душана Милорад, Вукашиновић Живорада Новак, Вукосављевић Велисава Душан, Вуковић Војина Милан, Вуковић Живојина Светислав, Вулетић Ђорђа Војислав, Здјеларевић Симе Јовица, Златановић Милана Добривоје, Жигић Јанка Ђорђе, Жикић Милића Александар, Живковић Ранисава Миодраг, Живковић Душана Сава, Живковић Стевана Верица;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Докмановић Милана Павао, Матов Леонарда Милан, Митровић Боровоја Негован, Петковић Миодрага Милош, Попадић Милана Светозар, Томечак Боровоја Тенџмир;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Цветковић Петра Драгомир, Јовановић Добривоја Славољуб, Марчета-Ангеловска Михајла Радмила, Миловић Томе Јован;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ајдуковић Радише Витомир, Бабић Душана Богдан, Блашковић Јосипа Златко, Боровичанин Милана Вукоман, Бранковић Тихомира Слободан, Бркић Милутина Живко, Ђипровски Стојка Трајко, Доброта Радета Мирко, Ђурић Гојка Сава, Главичић Милана Радисав, Гочманац Живојина Слободан, Гвозденовић Миодрага Милка, Јефтић Добривоја Миодраг, Јовановић-Милушић Милана Милева, Кузмановић Миливоје Живко, Лазаревић Витомира Бранислав, Лазаревић Ђорђа Лазар, Лукић Владимира Борислав, Лутовац Миливоја Десанка, Манојловић Гаврила Владимир, Маринковић Ђорђа Срѓан, Марковић Живојина Убавка, Мијаиловић Ѓилоје Величко, Миленковић Бошка Слободан, Милић Милорада Живомир, Миљанић Тривка Милош, Митрић Миленка Божидар, Младеновић Николе Војислав, Модриновић Јована Зоран, Николић Милована Милан, Пеић Лазара Ладислав, Петровић Добросава Добривој, Петровић Велимира Живко, Пузић Јове Радојко, Радојичић Љубомира Томислав, Радојевић Витомира Миодраг, Радовановић Слободана Мило-

рад, Симић Борисава Василије, Стојковић Славомира Раде, Шимшић Војислава Милисав, Тодоровић Косте Миодраг, Томић Крете Михаило, Видмар Ивана Ђорђе, Војновић Стевана Дмитар, Вуковић Јанка Милован;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Гајић Велимира Славко, Мићуновић Милана Бранислав, Павловић Томе Томо, Поповић Ранислава Драгољуб, Поповић Војислава Тодор, Радуловић Тодора Илија, Стефановић Александра Радован, Трофимов Владимира Иван, Васиљевић Младена Драгољуб.

Бр. 61
1 јуни 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
63. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за Контниот план и за Билансите за организациите на здружениот труд — — —	125
64. Одлука за износот и условите за давање на компензација за вештачки губриња во 1979 година — — — — —	133
65. Одлука за претплатната цена на изданието „Службен лист на СФРЈ“ за 1979 година	133
66. Одлука за претплатната цена на изданието „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори за 1979 година — — — — —	134
67. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата, што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за банките — — — — —	134
68. Правилник за избегнување судири на море	136
69. Наредба за изгледот и употребата на атестниот знак — — — — —	146
70. Наредба за задолжително атестирање на памук — — — — —	147
71. Решение за укинување на царинската испостава на Царинарницата Сежана, со седиште во Репентабор и за отворање Царинска испостава на Царинарницата Сежана, со седиште во Терминалот Сежана	149
72. Спогодба за промена на затечените цени за ТВ приемници, радиоприемници, стабилизатори на напон, антени и нивни резервни делови — — — — —	149
73. Спогодба за промена на затечените цени за мед и за продукти врз база на пчелини производи — — — — —	149
Укази — — — — —	150
Одликувања — — — — —	150